

Македонски Телеком АД – Скопје

Финансиски извештаи

за годината којашто завршува на

31 декември 2010

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	1
Извештај за сеопфатната добивка	2
Извештај за парични текови	3
Извештај за промените во капиталот и резервите	4
Белешки кон финансиските извештаи	5



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Управниот Одбор и Акционерите на Македонски Телеком АД Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Македонски Телеком АД Скопје (“Друштвото”), кои што го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2010 година, како и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.




рмс

Мислење

Според наше мислење, приложените финансиски извештаи, во сите материјални аспекти, даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Друштвото заклучно со 31 декември 2010 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените законски регулативи кои се применуваат во Република Македонија.

Љубе Ѓорѓиевски
Управител
Љубе Ѓорѓиевски



В. Зоговиќ
Овластен ревизор
Владимир Зоговиќ

17 февруари, 2011 година
Скопје

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Извештај за финансиската состојба

		На 31 декември	
	Белешка	2010	2009
Во илјади денари			
Средства			
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	5	1.009.511	600.819
Депозити во банки	6	5.777.401	7.126.056
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	1.780.000	1.848.548
Побарувања за останати даноци	8	57.933	8.298
Побарувања од данок на добивка		42.411	134.102
Залихи	9	213.662	134.915
Средства наменети за продажба	10	39.179	40.811
Вкупно тековни средства		8.920.097	9.893.549
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	11	7.794.088	7.493.563
Аванси за недвижности, постројки и опрема		39.637	37.566
Нематеријални средства	12	505.907	516.730
Вложувања во подружници	13	2.797.591	2.797.591
Побарувања од купувачите и останати побарувања	7	315.279	107.917
Финансиски средства расположливи за продажба		-	591
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата		65.125	61.376
Вкупно нетековни средства		11.517.627	11.015.334
Вкупно средства		20.437.724	20.908.883
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	14	2.370.861	2.004.714
Обврски за останати даноци	8	11.303	41.271
Обврски од данок од добивка		3.979	12.349
Резервирања за други обврски и плаќања	15	60.753	545.793
Вкупно тековни обврски		2.446.896	2.604.127
Нетековни обврски			
Други обврски		-	22.291
Резервирања за други обврски и плаќања	15	520.389	311.767
Вкупно нетековни обврски		520.389	334.058
Вкупно обврски		2.967.285	2.938.185
Капитал			
Акционерски капитал		9.583.888	9.583.888
Премија од издавање акции		540.659	540.659
Сопствени акции		(3.738.358)	(3.738.358)
Законски резерви		1.916.777	1.916.777
Ревалоризациони резерви		2.294.516	2.294.516
Останати резерви		22.291	-
Акумулирана добивка		6.850.666	7.373.216
Вкупно капитал	16	17.470.439	17.970.698
Вкупно капитал и обврски		20.437.724	20.908.883

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 40 беа одобрени од страна на Раководството на Македонски Телеком АД - Скопје 17 февруари 2011 година, и се предмет на разгледување и одобрување од Одборот на директори на 23 февруари 2011 година и од акционерите на денот кој дополнително ќе се одреди.

Николај Бекерс
 Главен извршен директор

Славко Пројкоски
 Главен директор за финансии

Извештај за сеопфатната добивка

Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2010	2009
Приходи	17	8.580.111	8.791.138
Амортизација		(1.896.952)	(1.797.708)
Трошоци за вработените	18	(1.235.480)	(1.131.728)
Плаќања кон останати оператори		(1.695.435)	(1.520.513)
Останати расходи од работењето	19	(2.076.157)	(2.388.101)
Трошоци од работење		(6.904.024)	(6.838.050)
Останати оперативни приходи	20	25.407	8.123
Оперативна добивка		1.701.494	1.961.211
Расходи од финансирање	21	(68.388)	(120.230)
Приходи од финансирање	22	4.336.778	4.660.371
Приходи од финансирање - нето		4.268.390	4.540.141
Добивка пред оданочување		5.969.884	6.501.352
Данок од добивка	23	(22.405)	(31.323)
Добивка за годината		5.947.479	6.470.029
Вкупна сеопфатна добивка за годината		5.947.479	6.470.029
Информација за заработката по акција			
Обична заработка по акција (во денари)		68,95	75,01

Извештај за парични текови

Во илјади денари	Белешка	За годината завршена на 31 декември	
		2010	2009
Оперативни активности			
Нето добивка пред оданочување		5.969.884	6.501.352
Корекции за:			
Амортизација		1.896.952	1.797.708
Исправка на вредноста на залихите до нето продажна вредност	19	4.872	12.464
Загуба од промена на објективната вредност на финансиските средства	21/22	(3.158)	3.133
Исправка на вредноста на побарувања од купувачи и други побарувања	19	18.845	68.434
Резервирања за други обврски и плаќања		(44.742)	282.602
Нето добивка од продажба на опрема	20	(25.407)	(8.123)
Приходи од дивиденди	22	(4.021.920)	(4.358.432)
Приходи од камати	22	(270.891)	(301.939)
Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства		2.859	20.045
Парични средства добиени од работењето пред промената во обртниот капитал		3.527.294	4.017.244
Зголемување на залихите		(83.619)	(46.768)
Зголемување на побарувањата		(207.079)	(2.051)
Намалување на обврските		(190.525)	(88.488)
Парични средства добиени од работењето		3.046.071	3.879.937
Побаруван/(Платен) данок од добивка		60.916	(227.723)
Паричен тек користен во оперативни активности		3.106.987	3.652.214
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(1.800.986)	(1.585.367)
Набавка на нематеријални средства		(94.214)	(65.494)
Наплатени/(одобрени) заеми		1.713	(7.816)
Депозити во банки		1.264.418	(394.782)
Приливи од дивиденди		4.021.920	4.358.432
Приливи од продажба на опрема		28.542	31.690
Примени камати		353.200	262.950
Паричен тек користен во инвестициони активности		3.774.593	2.599.613
Финансиски активности			
Исплата на дивиденди		(6.470.029)	(6.160.720)
Паричен тек користен во финансиски активности		(6.470.029)	(6.160.720)
Нето зголемување на парични средства и еквиваленти на паричните средства		411.551	91.107
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 1 јануари		600.819	529.757
Ефект од промена на курсот на паричните средства и еквивалентите на парични средства		(2.859)	(20.045)
Парични средства и еквиваленти на парични средства на 31 декември	5	1.009.511	600.819

Извештај за промени во капиталот и резервите

Во илјади денари	Беле шка	Акционер- ски капитал	Премија од издавање акции	Сопствени акции	Законски резерви	Ревалори- зациони резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2009		9.583.888	540.659	(3.843.505)	1.916.777	2.294.516	-	7.169.054	17.661.389
Вкупна сеопфатна добивка за годината		-	-	-	-	-	-	6.470.029	6.470.029
Исплата на дивиденди Поврзано со сопствени акции (види белешка 1.2)		-	-	105.147	-	-	-	(6.160.720)	(6.160.720)
Состојба на 31 декември 2009	16	9.583.888	540.659	(3.738.358)	1.916.777	2.294.516	-	7.373.216	17.970.698
Состојба на 1 јануари 2010		9.583.888	540.659	(3.738.358)	1.916.777	2.294.516	-	7.373.216	17.970.698
Вкупна сеопфатна добивка за годината		-	-	-	-	-	-	5.947.479	5.947.479
Исплата на дивиденди Трансфер		-	-	-	-	-	22.291	(6.470.029)	(6.470.029)
Состојба на 31 декември 2010	16	9.583.888	540.659	(3.738.358)	1.916.777	2.294.516	22.291	6.850.666	17.470.439

Белешки кон финансиските извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1. За Друштвото

Овие финансиски извештаи се однесуваат на Македонски Телеком АД – Скопје (во понатамошниот текст: „Друштвото“), акционерско друштво регистрирано во Република Македонија.

Во 2008 година Друштвото го прифати Т-Хоме брендот и на 1 мај 2008 година го промени своето правно име од АД Македонски Телекомуникации Скопје во Македонски Телеком АД – Скопје и неговите производи сега се продаваат под брендот Т-Хоме.

Директна матична компанија на Друштвото е АД Каменимост Комуникации Скопје, во доброволна ликвидација, во сопственост на Маѓар Телеком АД регистрирана во Унгарија. Крајната матична компанија е Дојче Телеком АД регистрирана во Сојузна Република Германија.

Друштвото е водечка компанија која обезбедува услуги од областа на фиксната телефонија во Македонија.

Работењето на телекомуникацискиот сектор во Република Македонија е регулирано со Законот за електронски комуникации (ЗЕК) донесен во март 2005 година. Според ЗЕК, Друштвото е определено како оператор со Значителна пазарна моќ („ЗГПМ“) на пазарот на фиксни телекомуникациски мрежи и услуги, вклучувајќи го и пазарот за пристап на мрежи за пренос на податоци и закуп на линии. Со последната измена на ЗЕК, објавен на 4 август 2008 година, концесискиот договор на Друштвото не е повеќе важечки од 5 август 2008 година. На 5 септември 2008 година Агенцијата за електронски комуникации („Агенцијата“), официјално прати известување на Друштвото за оние јавни електронски комуникациски мрежи и / или услуги кои биле доделени во концесискиот договор. Лиценци за радиофреквенција беа издадени на операторите за опсегот доделен со концесиските договори во форма пропишана од ЗЕК. Со последните измени на ЗЕК, почнувајќи од 1 јули 2010 година, на Друштвото му беше воведена обврска за чување на необработените податоци за сообраќајот во период од 24 месеци. Се очекува Советот за радиодифузија да ги интензивира активностите против кабелските оператори поради реемитување на телевизиски канали без регулирани права на интелектуалната сопственост („ИС“).

Друштвото користи методологијата за долгорочно зголемување на трошоците („LRIC“) за регулирани услуги на големо. На 4 октомври 2010 година, Агенцијата го имплементираше LRIC Bottom - ир трошочниот модел и на 20 декември 2010 година ги објави конечните резултати, којшто ќе се применува од март 2011 година.

Врз основа на ЗЕК, Агенцијата може да пропише регулирање на малопродажните фиксни телефонски услуги. Агенцијата ја заврши постапката за анализа на релевантните пазари и врз основа на заклучоците од анализата, Агенцијата планира да наметне регулирање на малопродажните цени на Друштвото. Дополнително се очекува поголем притисок врз малопродажните цени поради Упатството за тестирање на исстиснување со цени воведено од страна на Агенцијата во 2010 година.

Дополнително, Агенцијата објави јавна дебата за регулаторните предизвици поврзани со новата генерација на пристапни мрежи.

Врз основа на неколку донесени подзаконски акти објавени во втората половина на 2008 година Друштвото подготви неколку дополнителни големопродажни производи како што се изнајмување на големо на претплатничка линија, изнајмување на големо на линии и локален битстрим пристап. Во декември 2010 година од страна на Агенцијата беше објавен нов правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства. Според новиот правилник, Друштвото има обврска да понуди пристап до кабелска канализација и неискористени оптички влакна.

На 27 мај 2010 беше воведена нова услуга за Преносливост на броеви („ПБ“): WLR со ПБ, давајќи им можност на сите WLR корисниците да мигрираат во големопродажната мрежа на Друштвото.

Од август 2006 година, Друштвото има повеќе од 100 акционери како резултат на продажбата на дел од акциите во сопственост на Владата на Република Македонија преку аукциите организирани во текот на јуни 2006 година. Согласно Законот за хартии од вредност, со ова, Друштвото се квалификува како компанија со посебни обврски за известување кои главно се состојат од доставување на квартални, полугодишни и годишни финансиски информации до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Регистрирана адреса на Друштвото е ул. Орце Николов бб, 1000 Скопје, Република Македонија. Просечниот број на вработени во 2010 година беше 1.265 (2009: 1.287).

Белешки кон финансиските извештаи

1.2. Истрага за одредени договори за консултантски услуги

На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку Каменимост Комуникации АД – Скопје (во ликвидација), мнозински сопственик на Друштвото), објави дека е спроведена истрага за одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком ги ангажираше White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД донесе одлука за спроведување на независна интерна истрага во однос на одредени договори во Македонија.

Дополнителни информации во врска со интерната истрага се содржани во финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2009 година.

Според информациите што му беа доставени на друштвото од страна на Маѓар Телеком АД на 2 декември 2009 година, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, на Одборот на директори на Маѓар Телеком му достави „Извештај за Истрага до Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД“ од 30 ноември 2009 година (во понатамошниот текст „Финален извештај“). Одборот за ревизија посочи дека истиот смета дека, со подготовката на Финалниот извештај, врз основа на фактите достапни во моментот, White & Case ја заврши својата независна интерна истрага.

Според информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком АД, Финалниот извештај ги вклучува следните наоди и заклучоци поврзани со македонските подружници на Маѓар Телеком, врз основа на доказите што му беа достапни на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД и неговиот правен советник:

- Како што беше претходно објавено, постојат докази дека одредени поранешни вработени намерно уништиле документи поврзани со активностите преземени во Македонија од страна на Маѓар Телеком АД и неговите подружници.
- Во периодот помеѓу 2000 и 2006 година, мала група на поранешни членови на извршниот менаџмент на Маѓар Телеком и македонските подружници на Маѓар Телеком одобриле издатоци од приближно ЕУР 24 милиони, преку повеќе од 20 сомнителни договори за консултантски услуги, за лобирање и други договори (вклучувајќи и одредени договори помеѓу Маѓар Телеком и неговите подружници од една страна и подружници на консултантска компанија со седиште во Кипар од друга страна). Финалниот извештај заклучува дека “достапните докази не утврдуваат дека договорите според коишто се направени овие издатоци биле легитимни“.
- Доказите покажуваат дека, спротивно на нивните услови, одреден број од овие договори биле склучени за да се стекнат конкретни регулаторни и други придобивки од Владата на Македонија. Друштвата генерално ги добиле бараните придобивки и потоа направиле издатоци врз основа на еден или повеќе од сомнителните договори. Постојат докази дека останатите договори биле исто така нелегитимни и креирале фонд на средства коишто биле достапни за други цели, а не за оние што биле утврдени во делокругот на договорите.“ Меѓутоа, правниот советник на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком немал пристап до доказите коишто би му овозможиле да ги идентификува крајните корисници на овие издатоци.
- При склучувањето на овие договори и одобрувањето на издатоците според истите, поранешните членови на извршниот менаџмент свесно предизвикале, структурирале или одобриле трансакции коишто претежно или целосно ги имале следниве заеднички карактеристики:
 - намерно заобиколување на внатрешните контроли;
 - лажни и што наведуваат на погрешни заклучоци корпоративни документи и записи;
 - недостаток на длабинска анализа и на следење на извршувањето на работата на изведувачите и застапниците во околности со висок ризик за корупција; недостаток на докази за извршувањето на работата; и
 - издатоци коишто не биле за целите наведени во договорите според коишто истите биле направени, туку биле наменети за добивање на користи за подружниците на Маѓар Телеком коишто би можеле да бидат доделени само со посредство на Владата.
- Во Финалниот извештај е наведено дека „Истрагата не откри докази коишто укажуваат дека кои било македонски владини претставници или претставници на политичка партија примиле плаќања.“

Белешки кон финансиските извештаи

Како што беше објавено претходно, Маѓар Телеком презеде корективни чекори со цел да ги реши прашањата што беа претходно идентификувани со независната истрага, вклучувајќи и чекори наменети за ревидирање и подобрување на внатрешните контроли на Групацијата Маѓар Телеком. Според информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком нема дадено препораки во однос на програмата за усогласеност или внатрешните контроли на Маѓар Телеком во врска со издавањето на Финалниот извештај и Маѓар Телеком, во консултација со својот Одбор за ревизија, разгледува дали и до кој степен Финалниот извештај ќе предизвика дополнителни корективни дејствија, вклучувајќи и какви било дејствија во однос на вработените и/или промени на политиките и процедурите за внатрешна контрола во Маѓар Телеком или неговите подружници коишто биле или ќе бидат имплементирани со цел да се постапи по наодите од Финалниот извештај.

Во врска со издавањето на Финалниот извештај и информациите доставени до Друштвото од страна на Маѓар Телеком, во јануари 2010 година Претседателот на Одборот на директори на Друштвото побара правна и даночна експертиза од трета страна за проценка на потенцијалните сметководствени и даночни импликации што произлегуваат од трансакциите извршени од страна на Друштвото и неговата подружница коишто се предмет на Финалниот извештај.

Надворешните експерти изготвија извештаи (во понатамошниот текст: „Извештаите“) за нивната проценка и ги доставија Извештаите до Претседателот на Одборот на директори на Друштвото и до Менаџментот на Друштвото, соодветно. Како резултат, врз основа на анализата на даночните и правните експерти и информациите што му беа достапни на Менаџментот во врска со трансакциите предмет на Финалниот извештај, беше идентификуван износ од МКД 216.577 илјади како потенцијално даночно влијание (заедно со поврзаната казнена камата) заклучно со 31 Декември 2009 што произлегува од трансакциите спроведени од страна на Друштвото коишто се предмет на Финалниот извештај. Оваа влијание е признаено во Добивката или загубата како Останати оперативни трошоци спроти Резервирања за други обврски и плаќања. Во 2010 година идентификуваниот износ во врска со потенцијалното даночно влијание (заедно со поврзаната казнена камата) изнесуваше МКД 227.972 илјади и истите беа исплатени во 2010 година согласно извршна одлука, издадена од страна на Управата за јавни приходи. Исто така, вредноста на еден договор од МКД 105.147 илјади капитализирана во рамките на сопствените акции беше рекласификувана и депризнаена спроти Акумулирана добивка. Другите договори што се идентификувани во Финалниот извештај и извештаите изготвени од даночните и правните експерти во врска со трансакциите извршени од страна на Друштвото биле прикажани како трошок во поврзаните периоди (2001-2007 година).

Во мај 2008 година, Министерството за внатрешни работи (МВР) на Република Македонија („РМ“) до Друштвото поднесе официјално писмено барање за информации и документација во однос на одредени плаќања за консултантски услуги и авансна дивиденда, како и одредени набавки и договори. Во јуни 2008 година, Друштвото достави копии од побараните документи.

Во октомври 2008 година, Истражниот судија од Основниот суд Скопје 1 – Скопје (кривичен суд) му издаде официјален писмен налог на Друштвото да предаде одредена оригинална документација. Подоцна, во октомври 2008 година, Друштвото официјално и лично ја предаде побараната документација. Од МВР беа доставени дополнителни писмени барања, при што Друштвото ја обезбеди побараната документација.

Врз основа на јавни информации достапни од 10 декември 2008 година имаме сознанија дека Одделот за организиран криминал при МВР ги предал досиејата на канцеларијата на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција со предлог да се покрене кривична постапка против Атила Сендреи (поранешен Главен извршен директор на Македонски Телеком АД - Скопје), Ролф Плат (поранешен Главен финансиски директор на Македонски Телеком АД - Скопје), Михаил Кефалојанис (поранешен член на Одборот на директори во Каменимост и поранешен член на одборот на директори во Телемакедонија) и Золтан Кишјухас (поранешен Главен извршен директор на Каменимост и поранешен неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком АД - Скопје) поради основано сомнение за извршено кривично дело. За овие лица се предлага да бидат обвинети за „злоупотреба на службена должност и овластувања“ на нивните позиции во Македонски Телеком АД - Скопје преку склучување на договори за консултантски услуги во однос на коишто немало намера ниту пак потреба од какви било услуги за возврат.

Основниот суд Скопје 1 во Скопје, Истражен оддел за организиран криминал достави покана до Друштвото во врска со кривичните пријави против претходно наведените лица и побара изјава дали Друштвото претрпело какви било штети како резултат на наведените договори за консултантски услуги.

По неколку одложувања на судското рочиште за истражната постапка што се води при Основниот Суд Скопје 1 Скопје, на рочиштето одржано на 13 април 2009 година, претставниците на Македонски Телеком АД – Скопје го

Белешки кон финансиските извештаи

презентираа ставот на Друштвото дека земајќи ја предвид тековната независна интерна истрага спроведувана од страна на White&Case, а одобрена од страна на Одборот на директори на Друштвото, прерано е да се најави каква било штета којашто би можела да биде причинета со спроведувањето на наведените договори или во врска со нив. По завршувањето на независната интерна истрага, Друштвото ќе го извести судот за својот конечен став во однос на евентуалната штета и кривичното гонење на обвинетите лица. На 9 април 2010 година Друштвото доби известување од Бирото за судски вештачења дека врз основа на наредба на Основен Суд Скопје 1 Скопје Бирото ќе врши експертиза за случајот. Експертизата беше изведена на 11 мај 2010 година и експерти од Министерството за правда на Република Македонија – Канцеларија за судска експертиза - Скопје, побара дополнителни документи од страна на Друштвото со цел да се подготви експертиза. Друштвото доби известување од Канцеларија за судска експертиза - Скопје дека експертизата ќе продолжи на 18 октомври 2010 година. Експертите побараа дополнителни информации во врска со одредени договори склучени во 2005 и 2006 година, и поврзаните фактури. На 1 ноември 2010 година Друштвото ги собра и достави бараните информации/документи до Канцеларија за судска експертиза. По подготовката, експертизата ќе биде доставена од страна на одговорниот судија до Јавниот обвинител. Јавниот обвинител треба да одлучи дали тој / таа ќе покрене обвинителен акт против обвинетите лица или не во зависност од експертизата и други релевантни докази собрани во текот на истрагата.

МВР на РМ - Сектор за организиран криминал му пристапи на Друштвото во текот на август 2009 година со барање одредена дополнителна документација да биде доставена до МВР. Друштвото ја собра и достави побараната документација на 27 август 2009 година.

Претседателот на Одборот на директори на Друштвото и Менаџментот на Друштвото добија информација дека содржината на Финалниот извештај му била ставена на располагање и на македонското Јавно обвинителство. Менаџментот на Друштвото не може да предвиди дали македонското Јавно обвинителство ќе покрене каква било правна постапка ниту пак може да го предвиди видот и делокругот на правните дејствија врз основа на информациите содржани во Финалниот извештај.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од било кое регулаторно тело или други надворешни страни, од кои би можеле да заклучиме дека финансиските извештаи може да бидат неточни, вклучувајќи го и ефектот од можни незаконски дејства.

Белешки кон финансиските извештаи

2. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики усвоени во подготвувањето на овие финансиски извештаи се прикажани подолу. Сметководствените политики се конзистентни со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.

2.1. Основа за изготвување

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009 и 164/2010), кадешто беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ1 до ПКТ 31. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС, беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година, во примена од 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари.

Изготвувањето на финансиски извештаи подразбира раководството да врши проценки и претпоставки кои влијаат врз прикажаните износи во финансиските извештаи и белешките поврзани со нив. Деловите кои вклучуваат висок степен на претпоставки и комплексност или каде што проценките и претпоставките се значајни во однос на финансиски извештаи се прикажани во белешка 4. Фактичките резултати може да се разликуваат од тие проценки.

2.2. Трансакции во странска валута

2.2.1. Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари кој е функционална и презентациска валута на Друштвото.

2.2.2. Трансакции и салда

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на датумот на изготвување на извештајот на финансиска состојба се претвораат во денари според средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиска состојба, а приходите и расходите произлезени од оваа основа се признаваат во Добивката или загубата (Финансиски приходи/трошоци). Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута се претвораат во денари според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2010 и 2009 година беа како што следи:

	2010	2009
	МКД	МКД
1 УСД	46,31	42,67
1 ЕУР	61,51	61,17
1 ЦХФ	49,30	41,12

2.3. Финансиски инструменти

Финансиски инструмент е било каков договор кој што предизвикува финансиско средство кај еден ентитет и финансиска обврска или сопственички инструмент кај друг ентитет.

Финансиските средства на Друштвото вклучуваат парични средства и еквиваленти на парични средства, депозити во банки, сопственички инструменти на други ентитети (расположливи за продажба и по објективна вредност преку

Белешки кон финансиските извештаи

добивката и загубата) и договорни права да прими парични средства (побарувања од купувачи и останати побарувања) или друго финансиско средство од друг ентитет.

Финансиските обврски на Друштвото вклучуваат обврски кои произлегуваат од договорните обврски да испорача парични средства или други финансиски средства на друг ентитет (недеривативни финансиски средства). Во основа, финансиските обврски вклучуваат обврски кон добавувачи и останати обврски.

2.3.1. Финансиски средства

Друштвото ги класификува финансиските средства во следниве категории:

- а) финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата
- б) заеми и побарувања
- в) финансиски средства расположливи за продажба

Класификацијата зависи од целите за коишто се стекнати овие средства. Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при иницијалното признавање.

Стандардните продажби и купувања на финансиски средства се признаваат на датумот на тргување, т.е. на датумот на кој Друштвото превзело обврска за продажба или купување на средството. Инвестициите иницијално се признаваат по објективна вредност плус трансакциските трошоци за сите финансиски средства коишто не се прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата. Финансиските средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата иницијално се признаваат по објективна вредност, а трансакциските трошоци се признаваат како трошок во добивката или загубата.

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали има објективни докази дека финансиското средство е оштетено. Постојат објективни докази за оштетување доколку како резултат на настани на загуба што се случиле по првичното признавање на средството има влијание на проценетите идни парични текови на финансиското средство или група на финансиски средства кои можат со сигурност да се проценат.

Загубите од оштетување на финансиски средства се признаваат во добивката или загубата наспроти сметки за исправка за да се намали сегашната вредност се до депривација на финансиското средство, кога нето сегашната вредност (вклучувајќи и било какви загуби од оштетување) се депривира од Извештајот за финансиска состојба. Добивките или загубите при депривацијата се пресметуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и нето сегашната вредност којашто е депривација.

Финансиските средства престануваат да се признаваат (депривација) кога правото да се примаат парични приливи од инвестицијата е истечено или пренесено и Друштвото ги има пренесено значајните ризици и придобивки од сопственоста.

- (а) Финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата

Оваа категорија ги содржи оние финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата при нивното иницијално признавање. Финансиското средство е класификувано во оваа категорија доколку е така одредено од страна на раководството кое донесува одлуки за набавка и продажба врз основа на нивната објективна вредност во согласност со инвестиционата стратегија на Друштвото за чување на вложувањата во сопственото портфолио се до моментот на појавување на поволни пазарни услови за нивна продажба.

Финансиските средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата последователно се прикажуваат по објективна вредност. Добивките и загубите коишто произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата, се признаваат во добивката или загубата (Финансиски приходи/расходи) во периодот во кој настануваат.

Приходот од дивиденди од финансиските средства по објективна вредност преку добивката или загубата, се признава во добивката или загубата кога е воспоставено правото на Друштвото да ја добие наплатата на истата и кога економските користи се веројатни.

Белешки кон финансиските извештаи

(б) Заеми и побарувања

Заемите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активниот пазар. Тие се вклучени во обртни средства, со исклучок на оние чие доспевање е по 12 месеци, по датумот од извештајот за финансиска состојба. Овие се класифицирани како нетековни средства.

Следниве ставки се вклучени во категоријата „заеми и побарувања“:

- парични средства и еквиваленти на паричните средства
- депозити во банки
- побарувања од купувачите
- останати побарувања
- заеми на вработени
- побарувања и заеми на трети лица

Заемите и побарувањата иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Парични средства и еквиваленти на паричните средства

Паричните средства и еквивалентите на паричните средства се состојат од средства во благајна, депозити по видување и останати краткорочни високо ликвидни инвестиции со рок на доспеаност од три месеци или помалку.

Доколку се случи исправка на парични средства и еквиваленти на паричните средства, истата ќе биде признаена во добивката или загубата (расходи од финансирање).

Побарувања од купувачите и други побарувања

Побарувањата од купувачите и другите побарувања иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка и намалени за исправка на вредноста заради оштетување. Исправката на вредност заради оштетување на побарувањата од купувачите и другите побарувања се формира кога постојат објективни докази дека Друштвото нема да може да ги наплати сите доспеани износи согласно оригиналните услови на побарувањето. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста дека ќе влезе во стечај или финансиска реорганизација и задоцнетото плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањето е оштетено.

Доколку има објективни докази дека настанало оштетување на заеми и побарувања признаени по амортизирана вредност, износот на исправката на вредност се утврдува како разлика меѓу сегашната вредност на средството и сегашната вредност на предвидените идни парични текови (исклучувајќи ги идните кредитни загуби кои се уште не се случени) дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на финансиското средство (т.е. ефективната каматна стапка пресметана на иницијалното признавање). Сегашната вредност на средството е намалена со користење на сметка за исправка, а износот на загубата е признаен во добивката или загубата (Останати расходи од работењето - Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања).

Политиката на Друштвото за групна проценка за оштетување се базира на старосната структура на побарувањата поради големиот број од релативно слични видови на купувачи.

За најголемите купувачи и странските купувачи, како и за купувачи кои се во процес на ликвидација или стечај, исправката е пресметана на индивидуална основа. Индивидуално вреднување исто така се врши во специјални околности.

Кога побарувањето од купувачот е ненаплатливо, се отпишува преку Останати расходи од работењето во добивката или загубата (Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања) со паралелно ослободување на кумулираната исправка на сметката за исправка на побарувањата од купувачите. Последователните враќања на износите претходно отпишани се пребиени со признаените исправки на вредност во добивката или загубата.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување објективно може да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување во кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција на сметката за исправка на побарувањата. Сегашната вредност на финансиското средство на датумот на кој се враќа загубата не смее да ја

Белешки кон финансиските извештаи

надмине амортизираната вредност која би била пресметана доколку оштетувањето не било признаено. Вредноста на вратената загуба ќе биде признаена во добивката или загубата како намалување на Останати расходи од работењето (Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања).

Износите кои се должат кон и побаруваат од другите мрежни оператори се прикажани на нето основа во случаите каде постои право за пребивање и износите се подмируваат на нето основа (како на пример побарувањата и обврските поврзани со меѓународен сообраќај).

Заеми за вработени

Заемите за вработени иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Разликата помеѓу номиналната вредност на дадените кредити и иницијалната објективна вредност на заемите за вработени се признава како однапред платени бенефиции на вработени. Каматите од дадените заеми пресметани по методот на ефективна камата се признаваат како финансиски приходи, додека однапред платените бенефиции на вработените се амортизираат како Трошоци за вработените рамномерно за времетраењето на заемот.

Загубите од исправката на заемите за вработени, доколку се случат, се признаваат во добивката или загубата (трошоци за вработени).

(в) Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории. Тие се вклучени во нетековните средства освен ако раководството има намера да ги продаде финансиските средства во рок од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиска состојба. Стекнувањето и продажбата на финансиските средства се признаваат на денот на тргувањето - датумот на кој Друштвото се обврзува да купи или продаде некое средство.

По иницијалното признавање, сите расположливи средства за продажба се мерат по објективна вредност со исклучок на некој инструмент кој што не е котиран на активниот пазар и чија што објективна вредност не може реално да се измери и во тој случај истиот се прикажува по набавна вредност, вклучувајќи ги трансакциските трошоци намалени за трошоците на оштетувањето. Намерата на Друштвото е да ги отуѓи овие средства кога ќе се појават поволни услови на пазарот за нивна продажба. Промените на објективната вредност на финансиските средства кои се класификувани како расположливи за продажба се признаваат во капиталот. Кога финансиските средства, класификувани како расположливи за продажба ќе се продадат или ќе претрпат оштетување, акумулираната објективна вредност, признаена во капиталот, се вклучува во добивката или загубата, како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност.

Друштвото оценува на секој датум на извештајот за финансиска состојба дали има објективен доказ дека финансиското средство е оштетено. Објективен доказ за оштетување има, кога како резултат на настани на загуба кои се случиле по иницијалното признавање на средството има влијание врз проценетите идни парични текови на финансиските средства или групата на финансиски средства кои можат со сигурност да се проценат.

Доколку постои таков доказ за финансиски средства расположливи за продажба, кумулативната нереализирана добивка (доколку постои) е рекласифицирана од Останат сеопфатен приход во Добивката или загубата и секоја останата разлика е исто така признаена во Добивката или загубата (Финансиски приходи). Загубите поради оштетување признаени во добивката или загубата за капитални инструменти не се признаваат повторно преку добивката или загубата.

Доколку средствата расположливи за продажба се продадени или откупени, и поради тоа депризнаени, корекцијата на објективната вредност акумулирана во капитал е рекласифицирана од Останат сеопфатен приход во Добивката или загубата (Финансиски приход).

2.3.2. Финансиски обврски

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останати обврски (вклучувајќи ги и проценките) иницијално се признаваат по објективна вредност а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Белешки кон финансиските извештаи

Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останатите обврски е приближна на нивната објективна вредност.

2.4. Залихи

Залихите се искажуваат по вредност пониска од набавната или нето пазарна вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за продажба.

Набавната вредност на залихите се евидентира според принципот просечни цени и ги вклучуваат трошоците настанати за нивна набавка и доведување на постојната состојба и локација.

Телефонските апарати врзани во промотивни активности, често се продаваат по пониска од набавната вредност за целите на добивање на нови претплатници со обврзувачки период за користење на услугата. Таквите загуби од продажба на опрема се евидентираат само при настанување на продажбата, бидејќи истите се продадени како дел од профитабилен договор за услуги со купувачот и доколку номиналната продажна цена е повисока од набавната вредност на телефонот. Доколку номиналната продажна цена е пониска од набавната, разликата веднаш се признава како исправка.

Загубите од исправката на залихите се признаваат во Останати расходи од работењето (Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност).

2.5. Нетековни средства за продажба

Средствата се класифицираат како средства наменети за продажба доколку повеќе не се потребни за идното работење на Друштвото, доколку се идентификувани за продажба и се очекува дека ќе бидат продадени во наредните 12 месеци. Овие средства се прикажани по пониска од сегашната вредност или објективната вредност намалена за трошоците за продажба. Амортизацијата престанува да се пресметува од денот кога средствата добиваат статус на средства наменети за продажба. Кога средствата се означени за продажба и утврдената објективна вредност е пониска од сегашната вредност, разликата се признава во Добивката или загубата (Амортизација) како загуба од оштетување.

2.6. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види белешка 2.8).

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се состои од набавната цена, вклучувајќи ја увозната царина и неповратните даноци за набавка, намалена за трговските попусти и работи и сите директни трошоци направени за средството да се доведе на локација и во услови неопходни за средството да биде способно за употреба на начин кој е одреден од раководството. Иницијалната проценка на трошоците за демантирање и отстранување на средството како и за обновување на просторот (реставрација) на кој средството е лоцирано исто така се вклучени во набавната вредност ако стекнатата обврска може да биде признаена како резервирање согласно МСС 37- Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства.

Набавната вредност на сопствено изградените средства ги вклучува трошоците за материјали и директна работна рака.

Ставките на недвижностите, постројките и опремата се ревалоризираат на крајот на годината со примена на официјалните коефициенти на пораст на индексот на цените на основните индустриски производи. Таквите коефициенти се применуваат на набавната вредност или на најскорешната проценка и на акумулираната амортизација за нивната вредност да биде приближна на трошокот за нивна замена. Нето ефектот на ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата се евидентира во корист на ревалоризационата резерва. Последна ревалоризација беше извршена во 2000 година.

Последователни издатоци се вклучени во сегашната вредност на средството, или се признаени како посебно средство, единствено кога е веројатно дека идните економски користи поврзани со средството ќе се прелеат во Друштвото и кога трошокот на средството може да биде измерен веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Сите останати издатоци се признаваат во добивката или загубата како трошоци во периодот кога настануваат.

Белешки кон финансиските извештаи

Кога средствата се расходуваат, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и загубата се признава во добивката или загубата како трошок за амортизација.

Кога средствата се продадени, набавната вредност и акумулираната амортизација се тргаат од сметководствената евиденција и добивката или загубата определена со споредување на приливот со сегашната вредност се признава во Добивката или загубата (Останати оперативни приходи).

Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата се признава во добивката или загубата на праволиниска основа. На недвижностите, постројките и опремата не им се пресметува амортизација се до моментот кога стануваат расположливи за употреба. Земјиштето не се амортизира.

Амортизацијата се пресметува со примена на следниве годишни даночно признаени стапки на амортизација:

	2010	2009
	%	%
Згради	2,5-10	2,5-10
Надземни и кабелски линии	10	10
Телефонски централи	25	25
Компјутери	25	25
Електронски уреди	25	25
Мебел и друга канцелариска опрема	20	20
Високо фреквентни и радио уреди	25	25
Механички уреди	10-25	10-25
Возила	25	25

2.7. Нематеријални средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување (види белешка 2.8).

Ставките на нематеријалните средства се ревалоризираат на крајот на годината со примена на официјалните коефициенти на пораст на индексот на цените на индустриски производи. Таквите коефициенти се применуваат на набавната вредност или на најскорешната проценка и на акумулираната амортизација за нивната вредност да биде приближна на трошокот за нивна замена. Нето ефектот на ревалоризацијата на нематеријалните средства се евидентира во корист на ревалоризационата резерва. Последна ревалоризација беше извршена во 2000 година.

Последователните издатоци кај нематеријалните средства се капитализираат единствено кога ја зголемуваат идната економска корисност од нематеријалните средства содржани во специфични средства на кои што се однесуваат. Сите останати издатоци се третираат како трошоци во периодот кога настануваат.

Амортизацијата се пресметува со примена на следниве годишни даночно признаени стапки на амортизација:

	2010	2009
	%	%
Софтвер и лиценци за софтвер	20	20
Концесија	20	20

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во добивката или загубата на праволиниска основа. Нематеријалните средства почнуваат да се амортизираат од моментот кога стануваат расположливи за употреба.

При одредување дали одредено средство кое инкорпорира елементи и на недвижност, постројки и опрема и на нематеријално средство треба да се евидентира според МСС 16 – Недвижност, постројки и опрема или како нематеријално средство според МСС 38 – Нематеријални средства, раководството користи проценка за да оцени кои елементи се позначајни и соодветно се признава истото.

Белешки кон финансиските извештаи

2.8. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Средствата кои имаат неодреден век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација на Друштвото се проценуваат од оштетување кога постојат настани или промени во околностите кои индицираат дека нивната сегашна вредност не е иста со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачкиот износ претставува поголемиот износ од износот кој ја претставува реалната вредност на средството при продажба, намалена за трошоците и вредноста во употреба. За проценка на оштетување на средствата, истите се групираат на најниско можно ниво за кое може да се утврди независен паричен тек (cash-generating units).

Загубите од оштетување се признаваат во Добивката или загубата (Амортизација). Нефинансиските средства кои претрпеле оштетување се ревидираат еднаш годишно за да се утврди можното враќање на оштетување.

2.9. Резервирања и неизвесни обврски

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна законска или конструктивна обврска како резултат на изминати настани и е веројатно дека ќе настане одлив на средства со цел да се подмири оваа обврска и кога е можно да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

Резервирањата се мерат и евидентираат како најдобра можна проценка на износот кој е потребен да се подмири сегашната обврска на датумот на извештајот за финансика состојба. Резервирањата се признаени во Добивката или загубата на соодветен трошок кој одговара на природата на резервирањето.

За неизвесните обврски не се врши резервирање. Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан и чиешто постоење ќе биде потврдено само со случување или не-случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на ентитетот, или сегашна обврска кој произлегува од минат настан но не е признаена бидејќи не е веројатно дека ќе има одлив на ресурси кои вклучуваат економски користи за исплата на таа обврска или не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската.

2.10. Акционерски капитал

Обичните акции се класификувани во акционерскиот капитал.

2.11. Сопствени акции

Кога Друштвото купува сопствени акции, износот кој е платен, кој ги вклучува и директните променливи трошоци (намалени за данок на добивка), е намален од запишаниот капитал на акционерите на Друштвото се додека акциите не се отповикани или повторно издадени. Кога сопствените акции се повторно издадени примениот надоместок (намален за било кои директно припишани променливи трошоци и поврзаниот ефект на данокот на добивка) се вклучува во капиталот кој се однесува на имателите на акции на Друштвото.

2.12. Законски резерви

Друштвото издвојува законска резерва која се формира по пат на издвојување од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и издвојува како процент утврден со закон и не може да биде помал од 15 проценти од добивката, се додека резервите не достигнат износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. Овие резерви се наменети за покривање на загуби и не се распределуваат на акционерите, освен во случај на банкротирање на Друштвото.

2.13. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационите резерви се однесуваат на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства и претставува кумулативен пораст на сегашната вредност користејќи ги официјалните коефициенти на пораст на индексот на цените на индустриски производи на денот на ревалоризацијата. Последната ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства беше извршена во 2000 година.

Белешки кон финансиските извештаи

2.14. Приходи

Приходите од дадени услуги и продажба на опрема (види белешка 17), се прикажани намалени за ДДВ и попусти. Приходите се признаваат кога износот на приходот може веродостојно да се измери, и кога е веројатно дека ќе настане прилив на идни економски користи во Друштвото и специфичните критериуми од МСС 18 за продажбата на производи и давањето на услуги се исполнети за давањето на секоја од услугите на Друштвото и продажбата на производи.

На купувачите на Друштвото им се доделуваат поени за лојалност (кредитни поени) врз основа на користењето на услугите на Друштвото, вклучувајќи го и навременото плаќање на фактурите. Наградите за лојалност можат да се акумулираат и искористат со цел да се остварат идни придобивки (пр. Телефони, телекомуникациска опрема и сл.) од операторите на Друштвото. Кога купувачите ќе ги заработат нивните кредитни поени, истите се одземаат од фактурираниот приход на купувачот, и се признаваат во Останати обврски (Одложен приход). При искористувањето (или истекувањето) на поените, Одложениот приход се ослободува во приход како што купувачот го искористува (или откажува) неиспорачаниот елемент од пакетот.

Приходите од оперативен наем се признаваат на праволиниска основа во текот на периодот во кој се дава услугата.

2.14.1. Приходи од фиксна телефонија

Приходите произлегуваат од услуги дадени на претплатниците и останати трети лица кои ја користат телекомуникациската мрежа и од продажба на опрема.

Договорите со претплатниците типично вклучуваат продажба на опрема, месечна претплата и реализиран говорен, интернет, податочен или мултимедијален сообраќај. Друштвото ги разгледува различните елементи на ваквите договори со цел одделните приходи да се прикажат во согласност со МСФИ и признавањето на секој од овие приходи се врши користејќи го методот на остаточна вредност. Овие елементи се идентификувани и поделени, бидејќи истите имаат самостојна вредност и се продаваат и одделно освен во пакет. Затоа Друштвото признава приход за сите овие елементи користејќи го методот на остаточна вредност при што вредноста земена во предвид за алоцирање на поодделните елементи е еднаква на вкупната вредност земена во предвид минус објективната вредност на неискористените елементи.

Друштвото им овозможува на клиентите теснопојасен и широкопојасен пристап до нејзината фиксна и телевизиска мрежа. Приходите од услуги се признаваат кога услугите се дадени во согласност со договорните одредби и услови. Приходите од сообраќај се признаваат според искористените минути и договорените надоместоци намалени за одобрените попусти, додека приходите од претплата и услуги со фиксен надомест се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Приходите и трошоците поврзани со продажба на телекомуникациска опрема и додатоци се признаваат кога производите се доставени, под услов да не постојат неисполнети обврски од страна на Друштвото кои имаат влијание врз конечното прифаќање на договорот од страна на купувачот.

Приходите од аудио текст услуги (говорни и неговорни) се признаени на бруто основа бидејќи обезбедувањето на овие услуги преку мрежата е одговорност на Друштвото, Друштвото ја утврдува цената на овие услуги и ги сноси значајните ризици од овие услуги, во спротивно се прикажани на нето основа.

Трети лица кои се корисници на телекомуникациската мрежа ги вклучуваат други даватели на услуги и останати давателни на телекомуникациски услуги коишто ја користат мрежата за телефонски разговори. Овие приходи од големопродажен (влезен) сообраќај се признаваат во периодот на користење на мрежата. Дел од приходите најчесто се плаќаат на други оператори (интерконекциски) за употреба на нивните мрежи, каде што е применливо. Приходите и трошоците за овие телефонски разговори кои терминираат или транзитираат се прикажани на бруто основа во овие финансиски извештаи бидејќи Друштвото е основен снабдувач на овие услуги притоа користејќи ја сопствената мрежа и слободно дефинирајќи ги цените на услугите, и се признаени во периодот на користење на мрежата.

2.14.2. Приходи од интегрирани решенија и ИТ

Договорите за мрежни услуги се состојат од инсталација и управување со комуникациски мрежи на корисниците. Приходите од говорни и услуги за податоци кои произлегуваат од таквите договори се признаваат кога услугите се искористени од страна на корисникот.

Белешки кон финансиските извештаи

Приходите од договори за интегрирани решенија кои бараат доставување на производи и/или услуги генерално се покриени со договори со фиксни цени и приходите се признаваат врз основа на процент на довршеност земајќи го превид односот на направените трошоци за извршената работа во врска со договорот и проценетите вкупни трошоци од договорот.

Приходите од продажбата на хардвер се признаваат кога ризикот од сопственоста значително ќе се пренесе на корисникот, обезбедувајќи дека не постојат неисполнети обврски кои влијаат на конечното прифаќање на договорот од страна на корисникот. Било какви трошоци во однос на овие обврски се признаваат кога соодветниот приход е признаен.

Приходите од договори за изградба се евидентираат со употреба на метода на процент на довршеност. Степенот на довршеност се утврдува врз основа на трошоците направени до тој датум во однос на проценетите вкупни трошоци. Побарувањата од договори за изградба се класификуваат во извештајот за финансиската состојба како Побарувања од купувачи и останати побарувања.

2.15. Бенефиции на вработените

2.15.1. Пензиски и останати краткорочни обврски кон вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско, здравствено и социјално осигурување како и персонален данок коишто се пресметува според важечките законски стапки кои се на сила во текот на годината врз основа на нивните бруто плати. Надоместок за хранарина, превоз и годишен одмор исто така се пресметува според локалното законодавство. Друштвото ги исплаќа овие придонеси кон државните и приватните фондови. Трошокот за овие исплати се прикажува на товар на добивката или загубата во истиот период како и трошокот за плата. Не е направено резервирање за надоместок за неискористен годишен одмор бидејќи согласно локалната законска регулатива, работодавачот е обврзан да обезбеди услови, а вработениот да го искористи годишниот одмор во рамките на една година. Ова исто така се применува како политика на Друштвото и во согласност со историските податоци вработените ги користат нивните годишни одмори во рамките на едногодишниот законски рок. Друштвото не работи со ниедна друга пензиска програма или план за пост пензиски бенефиции и според тоа нема никаква обврска во однос на пензиите. Друштвото има законска обврска да им исплати на вработените две просечни плати во Република Македонија на денот на нивното пензионирање, за кои е призната соодветна обврска во финансиските извештаи, мерена според сегашната вредност на две просечни плати заедно со корекциите вклучени во актуарската пресметка. Обврската за дефинираната корист се пресметува на годишно ниво од страна на независни актуари со користење на методот на кредитирање на проектирана единица. Сегашната вредност на обврската за дефинираната корист е определена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи со користење на каматни стапки на високо квалитетни обврзници, кои се деноминирани во валута во која ќе бидат платени надоместоците. Исто така, Друштвото нема обврска да обезбедува понатамошни бенефиции на тековните и поранешните работници.

2.15.2. Бонус планови

Друштвото признава обврски и трошоци за бонуси земајќи ги предвид финансиските и оперативните резултати. Друштвото признава резервирања кога е обврзано со договор или кога има практика во минатото која резултирала во конструктивна обврска.

2.15.3. Отпремнини за технолошки вишок

Отпремнината за технолошки вишок се исплаќа во случај кога престанува работниот однос на вработениот пред датумот на неговото нормално пензионирање, или доколку вработениот прифати доброволно прекинување на работниот однос во замена за бенефицијата. Друштвото ги признава отпремнините за технолошки вишок доколку престане работниот однос на вработените врз основа на детален формален план без можност за отповикување или во случај доколку Друштвото понуди опција на вработените за доброволно прекинување на работниот однос.

2.16. Маркетинг трошоци

Маркетинг трошоците се евидентираат кога ќе се случат. Маркетинг трошоците се прикажани во белешка 19.

Белешки кон финансиските извештаи

2.17. Данок од добивка

Компаниите не треба да плаќаат данок на добивка на нивната добивка пред оданочување (заработена од 1 јануари 2009 година) додека таа добивка да се распредели во форма на дивиденда или во други форми на распределување на добивката. Доколку се исплати дивиденда, треба да се плати 10% данок на добивка во моментот на исплата на дивидендата, без оглед дали во парична или во непарична форма, на странски нерезидентни правни лица, и странски и домашни физички лица. Дивидендите исплатени на резидентни правни лица се изземени од плаќање данок. Освен на распределбата на дивиденди, данок се плаќа и на неодбитните трошоците направени во таа фискална година, намалени за износот на даночното одобрување и други даночни олеснувања.

2.18. Наеми

2.18.1. Оперативен наем - Друштвото како наемодавател

Средствата дадени под наем на клиенти преку оперативни наеми се вклучени во Недвижности, постројки и опрема во извештајот за финансиска состојба. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа со слични основни средства. Приходите од наем се признаваат на праволиниска основа за време на траење на наемот.

2.18.2. Оперативен наем - Друштвото како наемател

Трошоците кои произлегуваат од оперативен наем се признаваат во Добивката или загубата на праволиниска основа за време на траење на наемот.

2.19. Добивка по акција

Добивка по акција се пресметува со делење на добивката кој се однесува на имателите на акции на Друштвото за периодот со просечниот број на важечки обични акции.

2.20. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска, при што се намалува капиталот, во финансиските извештаи на Друштвото во периодот кога се одобрени од страна на акционерите на Друштвото.

2.21. Споредбени информации

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година одредени делови може да се рекласификуваат за компаративни цели. Материјалните промени во образложенијата, ако ги има, се детално опишани во соодветните белешки.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИОТ РИЗИК

3.1. Финансиски фактори на ризик

Друштвото не применува сметководство за заштита од ризик на своите финансиски инструменти, сите добивки и загуби се признаваат во Добивката или загубата, освен финансиските средства класифицирани како расположливи за продажба кои се признаваат во друг сеопфатен приход. Во основа Друштвото е изложено на кредитен ризик поврзан со нејзините финансиски средства и од движењето на курсевите, каматните стапки и пазарните цени, кои влијаат на нејзините средства и обврски. Управувањето со финансискиот ризик има за цел да ги ограничи овие пазарни ризици преку континуирани оперативни и финансиски активности.

Деталните објаснувања на ризиците, управувањето со истите како и сензитивните анализи се дадени подолу. Сензитивните анализи вклучуваат потенцијални промени во добивката пред оданочување. Потенцијалните влијанија кои се обелоденети (намалени за данокот) се исто така применливи на капиталот на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

3.1.1. Пазарен ризик

Пазарниот ризик се дефинира како „ризик дека реалната вредност или вредноста или идните готовински текови на финансискиот инструмент ќе варираат како резултат на промени во пазарните цени” и вклучува каматен ризик, валутен ризик и други ценовни ризици.

Бидејќи голем дел од приходите и расходите на Друштвото се во денари, функционалната валута на Друштвото е денарот, и како резултат на тоа целта на Друштвото е да се сведе на минимум нивото на финансиски ризик во поглед на денарот.

За презентирање на пазарните ризици, МСФИ 7 бара сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на релевантните варијабилни на ризикот врз добивката или загубата и акционерскиот капитал. Периодичните влијанија се утврдуваат со поврзување на хипотетичните промени во варијабилните на ризикот врз состојбата на финансиските инструменти на датумот на извештајот за финансиска состојба. Состојбите на датумот на извештајот вообичаено се репрезентативни за годината, како целина, затоа влијанијата се пресметуваат со користење на состојбите на крајот на годината претпоставувајќи дека состојбите биле конзистентни во текот на периодот на известување. Бидејќи глобалната економска ситуација не е значително изменета во споредба со крајот на претходниот период на известување, методите и претпоставките кои се користат во сензитивните анализи не се значително променети.

а) Валутен ризик

Функционална валута на Друштвото е македонскиот денар.

Изложеноста на валутен ризик е поврзана со поседување на депозити во банки кои се деноминирани во странска валута и од оперативни активности на приходи од и плаќања кон меѓународни телекомуникациски оператори како и издатоците за недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства коишто произлегуваат од обврски кон добавувачи од странски земји.

Девизната валута од која произлегува овој ризик првенствено е ЕУР. Друштвото користи парични депозити во странски валути претежно во ЕУР и парични депозити во МКД со девизна клаузула со цел заштита од странски валутен ризик како и домашниот валутен ризик во согласност со расположливите понуди на банките. Друштвото управува со изложувањата на ризик од курсни стапки преку одржување на повисок износ на депозити во ЕУР како докажана стабилна валута и со стремење кон намалување на бројот на договори со странски оператори во УСД како релативно нестабилна валута во периодот и со извршување на плаќање во УСД од готовинските резерви во таа валута.

Сензитивната информацијата за валутниот ризик која се бара според МСФИ 7 е ограничена на ризиците коишто произлегуваат од финансиски инструменти изразени во валути кои се различни од функционалната валута во која се мерат.

Друштвото акумулираше повеќе готовина во ЕУР и УСД во споредба со нејзините трговски обврски во ЕУР и УСД. На 31 декември 2010 година, доколку МКД би било 1% (2009 година: 1%) послабо или посилено во споредба со ЕУР, добивката би била повисока или пониска за МКД 41.647 илјади (2009 година: МКД 35.894 илјади) во нето билансот, соодветно. На 31 декември 2010 година, доколку МКД би бил 1% (2009 година: 1%) послаб или посилен во споредба со УСД, добивката би била повисока или пониска за МКД 1.015 илјади (2009 година: МКД 373 илјади) во нето билансот, соодветно.

б) Каматен ризик

Каматниот ризик е ризик дека реалната вредност или идните готовински текови на финансискиот инструмент ќе варираат како резултат на промени во каматните стапки на пазарот.

Промената во каматните стапки и каматните маргини можат да влијаат врз финансиските трошоци и повратот на финансиските инвестиции.

Каматниот ризик и ризикот од приносот на инвестицијата се од секундарна важност споредено со сигурносните цели и целите за ликвидноста опишани погоре. Друштвото го минимизира каматниот ризик преку дефинирање на фиксни каматни стапки во периодот на валидност на определена финансиска инвестиција. Инвестициите се ограничени на форми на финансиски инвестиции со релативно низок ризик во очекување на објективен принос во однос на претпоставениот ризик

Белешки кон финансиските извештаи

Друштвото нема каматносни обврски, но има ризик од каматните стапки во поглед на паричните депозити во банки и заемите кон вработените. Друштвото нема политика за заштита од каматниот ризик. Промените кај пазарните каматни стапки влијаат врз каматата добиена од депозитите во банки.

На 31 декември 2010 година, Друштвото имаше депозити во износ од МКД 6.786.872 илјади (вклучувајќи и депозити по видување), при што пораст од 1 % на пазарните каматни стапки ќе предизвика зголемување (*ceteris paribus*) на каматата која се добива од МКД 67.869 илјади на годишно ниво, додека слично намалување би предизвикало исто такво намалување во добиената камата. На 31 декември 2009 година, Друштвото има депозити во износ од МКД 7.726.842 илјади (вклучувајќи и депозити по видување), при што пораст од 1 % на пазарните каматни стапки ќе предизвика зголемување (*ceteris paribus*) на каматата која се добива од приближно МКД 77.268 илјади на годишно ниво додека слични намалувања ќе предизвикаат исти намалувања во каматата која се добива.

в) Друг ценовен ризик

Инвестициите на Друштвото се во акционерски капитал на други субјекти што јавно тргуваат на македонската берза, како на официјалниот така и на редовниот пазар. Менаџментот постојано го следи портфолиото на инвестициите во акционерски капитал врз основа на фундаментални и технички анализи на акциите. Сите одлуки за купување и продавање ги одобруваат соодветните тела на Друштвото. Во согласност со стратегијата на Друштвото, инвестициите во рамките на портфолиото се чуваат до моментот кога ќе се создадат поволни услови на пазарот за продажба на истите.

Како дел од презентирањето на пазарните ризици, МСФИ 7 исто така бара обелоденувања за тоа како хипотетичките промени во варијабилите на ризикот влијаат на цената на финансиските инструменти. На 31 декември 2010 година и 2009 година Друштвото има инвестиции кои би можеле да бидат засегнати од варијабилите на ризикот како што се берзанските цени.

На 31 декември 2010 година Друштвото има МКД 65.125 илјади инвестиции во акционерски капитал на други субјекти кои што јавно се тргуваат на македонската берза, при што пораст од 20 % на пазарните цени би предизвикал (*ceteris paribus*) добивка од МКД 13.025 илјади а слично намалување би предизвикало исто таква загуба во добивката или загубата. Износот на инвестиции во акционерски капитал на други субјекти кои јавно се тргуваат на македонската берза на 31 декември 2009 година изнесува МКД 61.376 илјади, при што пораст од 20 % на пазарните цени би предизвикал (*ceteris paribus*) добивка од МКД 12.275 илјади, а слично намалување би предизвикало исто таква загуба во добивката или загубата.

3.1.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик се дефинира како ризик дека една страна на финансиски инструмент ќе предизвика финансиска загуба за другата страна со тоа што нема да исполни одредена обврска.

Друштвото е изложено на кредитен ризик од своите оперативни активности и од одредени финансиски активности.

Ограничувањата на соработниците се одредуваат врз основа на доставените банкарски гаранции во согласност со пазарните услови на оние банки кои сакаат да издадат банкарска гаранција. Вкупниот износ на банкарските гаранции кои ќе бидат обезбедени треба да го покрие износот на проектираните слободни парични средства на Друштвото.

Во однос на финансиските активности трансакциите примарно се склучуваат со соработници (банки) кои имаат кредитен рејтинг од најмалку BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг) или каде што соработникот има доставено банкарска гаранција каде што банката гарант треба да биде со кредитен рејтинг од BBB+ (или еквивалентен кредитен рејтинг).

Во случај кога расположливите средства на Друштвото го надминуваат вкупниот износ на добиени банкарски гаранции спомнати погоре, финансиското инвестирање на расположливите парични средства се врши во согласност со проценка на банкарскиот ризик базиран на CAEL методологијата како индиректен систем на оценување.

Одлуките за депонирање се прават врз основа на следните приоритети:

- Да се депонира во банки (банки со кои Дојче Телеком најчесто соработува, доколку е возможно) со обезбедена банкарска гаранција од банките со најдобар рејтинг и најдобар квалитет на банкарска гаранција
- Да се депонира во банки со обезбедена банкарска гаранција од банки со понизок рејтинг и послаб квалитет на банкарската гаранција

Белешки кон финансиските извештаи

- Доколку вкупниот износ на депозитите не може да се пласира во банки покриени со банкарска гаранција со најмалку BBB+ рејтинг (или еквивалентен кредитен рејтинг), тогаш депозитите ќе се пласираат во локални банки без банкарска гаранција. Во овој случај одредувањето на ограничувања на соработниците по банки ќе бидат направени во согласност со CAEL методологијата (оцена на ризичните делови на банката – капитал, средства, добивка и ликвидност).

CAEL методологијата, во основа ги оценува финансиските показатели на банките кои се составен дел од четирите CAEL компоненти - Капитал, Средства, Добивка и Ликвидност. Крајната оценка на банките (на скала од 1 до 5) е поврзана со работењето и перформансите на банките за анализираниот период. Политика на Друштвото е да инвестира во банки чија конечна оценка варира во рамките на следниве 3 ранга:

A - Банки со оцена од 1,84 до 2,45 – инвестиции кои не надминуваат 80% од акционерскиот капитал на банката

B - Банки со оцена од 2,46 до 3,07 – инвестиции кои не надминуваат 70% од акционерскиот капитал на банката

C - Банки со оцена од 3,08 до 3,69 – инвестиции кои не надминуваат 60% од акционерскиот капитал на банката

Процесот на управување со кредитни ризици од оперативни активности вклучува превентивни мерки како што се проверка на кредибилитет и превентивни забрани, корективни мерки во текот на законските односи како на пример активности за опоменување и исклучување, соработка со агенции за наплата и наплата по законски односи како што се процеси на оптужување, судски постапки, вклучување на извршната единица и факторинг. Задоцнетите плаќања се следат преку постапка за проследување на долг врз основа на видот на корисникот, кредитната класа и износот на долгот.

Кредитниот ризик се контролира преку проверка на кредибилитет - што утврдува дека корисникот нема долг и кредитната вредност на корисникот и преку превентивни забрани - што го утврдува кредитниот лимит врз основа на претходните приходи од сообраќај генерирани од корисникот.

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик кон поединечна странка или кон група на странки кои имаат слични карактеристики.

Процедурите на Друштвото обезбедуваат на перманентна основа дека продажбата се извршува на корисници со соодветна кредитна историја и дека не се надминува лимитот за изложување на кредитен ризик.

Максималната изложеност на кредитниот ризик е презентирана преку сегашната вредност на финансиските средства во извештајот за финансиска состојба. Последователно на тоа, Друштвото смета дека нејзината максимална изложеност на кредитен ризик е претставена со износот на побарувањата намалени за исправката на вредноста признаена на денот на извештајот за финансиска состојба.

Следнава табела ја претставува изложеноста на кредитен ризик на Друштвото во 2010 и 2009 година:

Во илјади денари	2010	2009
Депозити во банки	5.777.401	7.126.056
Парични средства и еквиваленти на парични средства	1.009.471	600.786
Побарувања од купувачи-домашни	1.556.647	1.475.912
Побарувања од купувачи-странски	39.057	35.440
Заеми за вработени	123.035	121.924
Побарувања од поврзани страни	252.175	205.772
Останати побарувања	10.923	16.491
	<u>8.768.709</u>	<u>9.582.381</u>

Парични средства и еквиваленти на парични средства во табелата погоре ја исклучува благајната за која не постои кредитен ризик.

Најголемата вредност на депозит во 2010 година е МКД 1.383.862 илјади деноминирани во ЕУР 22.500 илјади (2009: МКД 1.260.000 илјади). Дополнително Друштвото има депозити во 5 домашни банки (2009: 5 домашни банки).

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година, гаранциите во 2009 година известени во Депозити во банки со вредност од МКД 6.628 илјади и Парични средства и еквиваленти на парични средства со вредност од МКД 497 илјади се исклучени од Депозити во банки и Парични средства и еквиваленти на парични

Белешки кон финансиските извештаи

средства во овие финансиски извештаи и се рекласификувани во Останати побарувања во вредност од МКД 7.125 илјади. Рекласификацијата нема влијание врз капиталот или нето добивката.

3.1.3. Ризик за ликвидност

Ризикот за ликвидност е ризик дека Друштвото може да наиде на тешкотии за подмирување на обврските поврзани со финансиските обврски.

Ризик за ликвидност се дефинира како ризик дека Друштвото нема да биде во можност навремено да ги подмири или исполни своите обврски.

Инвестициското портфолио ќе остане доволно ликвидно со цел да се задоволат сите оперативни барања кои можат разумно да се предвидат. Ова е постигнато со структурирање на портфолиото така да финансиските инструменти доспеваат истовремено со потребата од парични средства за задоволување на предвидените потреби.

Политика на Друштвото е да одржува вишок на парични средства и еквиваленти на паричните средства за подмирување на обврските во догледна иднина. Секој вишок на парични средства е депониран во комерцијалните банки.

Процесот за управување со ликвидноста на Друштвото вклучува предвидување на готовинските текови од главните валути и разгледување на нивото на потребните ликвидни средства земајќи ги предвид податоците од бизнис планот, наплатите и одливот. Месечните, полугодишните и годишните парични проекции се изготвуваат и ажурираат на дневна основа од страна на Секторот за управување со готовина.

3.2. Управување со капитални ризици

Целите на Друштвото при управување со капиталот е да се заштити способноста на Друштвото да работи на континуирана основа со цел да обезбеди поврат за акционерите и бенефиции за другите заинтересирани страни и да одржува оптимална структура на капитал со цел намалување на трошокот за капитал. Вкупниот капитал со кое што управува Друштвото на 31 декември 2010 година е МКД 17.470.439 илјади, според локалните општоприфатени сметководствени принципи (2009: МКД 17.970.698 илјади). Од овој износ МКД 9.583.888 илјади (2009: МКД 9.583.888 илјади) претставуваат акционерски капитал, додека МКД 1.916.777 илјади (2009: МКД 1.916.777 илјади) претставуваат законски резерви, кои не се распределуваат (види белешка 2.12). Друштвото исто така има купено сопствени акции (види белешки 2.11 и 16.1). Трансакцијата е во согласност со локалните законски барања со стекнувањето на сопствените акции, да не се намали имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите коишто, според закон или според статутот на Друштвото, не смеат да се користат за исплата на акционерите. Исто така, согласно локалните законски барања дивиденда може да биде исплатена на акционерите во износ којшто нема да ја надминува вкупно остварената добивка искажана со годишната сметка и со финансиските извештаи, зголемена за пренесената нераспределена добивка од претходните години или со резервите коишто можат да се распределуваат, односно кој ги надминуваат законските резерви и резервите определени со статутот на Друштвото. Друштвото е во согласност со сите законски барања кои се однесуваат на капиталот.

3.3. Проценка на објективната вредност

Паричните средства и еквивалентите на парични средства, побарувањата од купувачи и другите тековни финансиски средства се краткорочни. Поради ова, нивната сегашна вредност на денот на извештајот на финансиска состојба е приближна на нивната објективна вредност.

Објективната вредноста на нетековниот дел од побарувањата од купувачи ги вклучува заемите на вработени и се определува користејќи техника на дисконтиран паричен тек.

Финансиските средства расположливи за продажба претставуваат акции вреднувани по објективна вредност.

Објективната вредноста на јавно тргуваните финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се базира на објавената пазарна вредност на денот на извештајот на финансиска состојба.

Белешки кон финансиските извештаи

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Друштвото прави проценки и претпоставки што се однесуваат на иднината. Проценките и мислењата континуирано се вреднувани и се базираат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идни настани за кои што се верува дека се разумни под соодветните услови. Најзначајните проценки и претпоставки се обелоденети подолу.

4.1. Можни оштетувања на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства

Ние го проценуваме оштетувањето на препознатливи недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства секогаш кога постои причина за верување дека сегашната вредност значително ја надминува надоместувачката вредност и таму каде што се очекува оштетување на вредноста. Надоместувачката вредност се добива по пат на пресметка, при која се користи широк спектар на претпоставки и фактори кои влијаат на истите. Покрај другото, ги земаме во предвид идните приходи и расходи, технолошката застареност, дисконтинуитет во услугите и други промени на околности кои можат да доведат до оштетување. Доколку оштетувањето е утврдено со методата на употребна вредност, се утврдува објективна вредност намалена за трошоци за продажба (ако може да се утврди), за да се утврди точниот износ на оштетувањето (ако постои). Земајќи предвид дека ова се врши врз основа на проценки и мислења, вредноста на можните оштетувања може да биде значително различна од онаа којашто е добиена по пат на овие калкулации. Раководството изврши тестирање за оштетеност врз основа на проекции за паричните текови за 10 години и употреби предвидена стапка на постојан раст од 2% (2009: 1%) за да ја утврди терминалната вредност после 10 години. Употребната вредност беше утврдена со анализа на дисконтираните парични текови, користејќи стапка од 9,38% (2009: 8,55%).

4.2. Можни исправки на побарувања од купувачи и други побарувања

Ние пресметуваме исправка на вредност на спорни побарувања базирајќи се на проценетите загуби кои произлегуваат од неможноста на корисниците да ги извршат плаќањата. За најголемите купувачи и странските купувачи исправката е пресметана на индивидуална основа, додека за другите купувачи е пресметана на портфолио основа, која се базира на доспеаноста на побарувањата и минатото искуство со отпишување на побарувањата, кредитната способност на корисниците и неодамнешните промени на условите на плаќање (види белешка 2.3.1 (б)). Овие фактори се разгледуваат периодично, и кога е потребно се вршат промени во пресметката. Ако финансиската состојба на нашите корисници се влошува, тековните отписи на побарувањата можат да бидат и повисоки од очекуваните и можат да го надминат нивото на исправки кои што се признаени досега (види белешка 3.1.2).

4.3. Резервирања

Резервирањата главно се базираат на проценка особено во правни спорови. Друштвото ја проценува веројатноста од настанување на негативен исход како резултат на минат настан, и доколку веројатноста за одлив на економски користи е оценета како поголема од 50%, Друштвото врши резервирање за целиот износ на обврската. Бидејќи проценката на веројатноста се врши врз основа на претпоставки, во некои случаи проценката може да не биде во согласност со евентуалниот исход на случајот.

4.4. Трошоци за стекнување на претплатници

Трошоците за стекнување на претплатници примарно вклучуваат загуби од продажба на опрема (приходите и трошоците се прикажани одделно) и надоместоци платени на агенти за стекнување на претплатници. Агентите кои работат за Друштвото исто така трошат дел од нивните надоместоци за маркетинг на производите на Друштвото, додека определен дел од маркетинг трошоците на Друштвото треба да се сметаат како трошоци за стекнување на претплатници. Директните надоместоци наплатени од претплатниците за активирање или поврзување се маргинални во споредба со трошоците. Овие приходи и трошоци се признаени кога претплатникот ќе биде приклучен на фиксната мрежа на Друштвото. Ваквите трошоци или приходи не се капитализирани или одложени. Овие трошоци за стекнување (загуби) се признати веднаш иако не се соодветно одделени од другите маркетинг трошоци. Вкупниот износ на трошоци за надоместоци платени на агенти во 2010 година изнесува МКД 7.778 илјади (2009: 4.791 илјади).

Белешки кон финансиските извештаи

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

Во илјади денари	2010	2009
Депозити по видување	1.009.471	600.786
Благајна	40	33
	<u>1.009.511</u>	<u>600.819</u>

Каматната стапка на депозити по видување во банки се движи од 0,50% до 2,00% на годишно ниво (2009: 2,21% до 4,10% на годишно ниво). Овие депозити имаат рок на доспевање помал од 3 месеци.

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година, гаранциите претставени во Депозити по видување во 2009 во износ од МКД 497 илјади се исклучени од Депозити по видување во овие финансиски извештаи и се рекласификувани во Останати побарувања (види белешка 7). Рекласификацијата нема никакво влијание на капиталот или нето-добивката.

Сегашната вредност на парични средства и еквиваленти на парични средства се изразени како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	993.990	452.593
ЕУР	15.404	146.964
УСД	113	1.250
Останато	4	12
	<u>1.009.511</u>	<u>600.819</u>

Во продолжение е прегледот на депозити по видување по категории и по кредитен рејтинг на гарантот (види белешка 3.1.2):

Во илјади денари	2010	2009
Кредитен рејтинг на Гарантот: А+	816.177	-
Кредитен рејтинг на Гарантот: А	142.576	83
Кредитен рејтинг на Гарантот: А-	44.965	1.513
Кредитен рејтинг на Гарантот: ВВ+	5.753	-
Кредитен рејтинг на Гарантот: ВВВ+	-	599.190
	<u>1.009.471</u>	<u>600.786</u>

6. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ

Депозитите во банки претставуваат парични средства во реномирани домашни банки, со каматна стапка помеѓу 1,00% - 4,35% годишно (2009: од 2,00%- 4,85% годишно) и со доспеаност од 3 до 12 месеци.

Сегашната вредност на депозитите во банките е деноминирани по валути како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	1.317.224	3.112.436
ЕУР	4.460.177	4.013.620
	<u>5.777.401</u>	<u>7.126.056</u>

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година гаранциите претставени како Депозити во банки во 2009 година во износ од МКД 6.628 илјади се исклучени од Депозити во банки во овие финансиски извештаи и се рекласификувани во Останати побарувања (види белешка 7). Рекласификацијата нема никакво влијание на капиталот или нето-добивката.

Белешки кон финансиските извештаи

Во продолжение е даден прегледот по банки и категории и кредитен рејтинг на гарантот (види белешка 3.1.2):

Во илјади денари	2010	2009
Кредитен рејтинг на Гарантот: A+	1.634.103	927.013
Кредитен рејтинг на Гарантот: A	1.238.307	528.237
Кредитен рејтинг на Гарантот: A-	2.904.952	3.097.995
Кредитен рејтинг на Гарантот: BB+	39	-
Кредитен рејтинг на Гарантот: BBB+	-	2.572.811
	<u>5.777.401</u>	<u>7.126.056</u>

7. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Во илјади денари	2010	2009
Побарувања од купувачи - домашни	2.690.137	2.901.897
Намалено за: исправка на вредноста	<u>(1.133.490)</u>	<u>(1.425.985)</u>
Побарувања од купувачи-домашни-нето	1.556.647	1.475.912
Побарувања од купувачи-странски	39.057	35.440
Побарувања од поврзани страни	252.175	205.772
Заеми дадени на компании	9.000	9.000
Намалено за: исправка на вредноста	<u>(9.000)</u>	<u>(9.000)</u>
Заеми дадени на компании-нето	-	-
Заеми дадени на трети страни	3.088	3.033
Намалено за: исправка на вредноста	<u>(3.088)</u>	<u>(3.033)</u>
Заеми дадени на трети страни-нето	-	-
Заеми за вработени	123.035	121.924
Останати побарувања	12.128	17.696
Намалено за: исправка на вредноста	<u>(1.205)</u>	<u>(1.205)</u>
Останати побарувања - нето	<u>10.923</u>	<u>16.491</u>
Финансиски средства	1.981.837	1.855.539
Аванси дадени на добавувачите	132.872	124.692
Намалено за: исправка на вредноста	<u>(74.050)</u>	<u>(74.050)</u>
Аванси дадени на добавувачите - нето	58.822	50.642
Претплати и пресметани приходи	54.620	50.284
	<u>2.095.279</u>	<u>1.956.465</u>
Намалено за нетековен дел: Останати побарувања	<u>(8.714)</u>	<u>(6.841)</u>
Намалено за нетековен дел: Заеми за вработени	<u>(99.363)</u>	<u>(101.076)</u>
Намалено за нетековен дел: Побарувања од купувачи - домашни	<u>(207.202)</u>	-
Тековна вредност	<u>1.780.000</u>	<u>1.848.548</u>

Побарувањата од поврзани страни претставуваат побарувања од Т- Мобиле Македонија, Групацијата Маѓар Телеком и Групацијата Дојче Телеком (види белешка 28).

Заемите за вработените се обезбедени со хипотека на недвижност или меница.

Заемите дадени на трети страни претставуваат заеми со референтната каматна стапка изнесува 6 месечен ЕУРИБОР со маргина од 0,3%. Заемите одобрени за вработените имаат каматна стапка од 6,25%, 7% и 9,45% годишно (2009: 4,55% и 7% годишно).

Останати побарувања содржи ограничени парични средства во износ од МКД 9.570 илјади (2009: МКД 13.966 илјади) кои претставуваат гаранции издадени за продажба на проекти.

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година, гаранциите кои во 2009 година се претставени како Депозити во банки (види белешка 6) во износ од МКД 6.628 илјади и Депозити по видување (види белешка 5) во износ од МКД 497 илјади се исклучени од Депозити во банки и Депозити по видување во овие финансиски извештаи и се рекласификувани во Останати побарувања во износ од МКД 7.125 илјади. Покрај тоа, МКД

Белешки кон финансиските извештаи

5.227 илјади презентирани во 2009 година како Останати побарувања и МКД 3.071 илјади презентирани во 2009 како Други се исклучени од побарувања од купувачи и останати побарувања и се рекласификувани како Побарувања за други даноци (види белешка 8). Рекласификацијата нема никакво влијание на капиталот или нето-добивката.

Сите нетековни побарувања се со датум на доспевање до 15 години од денот на извештајот на финансиска состојба.

На 31 Декември 2010 година за побарувањата од домашни купувачи во износ од МКД 1.503.455 илјади (2009: МКД 1.750.705 илјади) има исправка на вредноста.

Старосната структура на овие побарувања е како што следи подолу.

Во илјади денари	2010	2009
Помалку од 30 дена	172.964	183.007
Помеѓу 31 и 180 дена	226.489	199.001
Помеѓу 181 и 360 дена	55.956	101.147
Повеќе од 360 дена	1.048.046	1.267.550
	<u>1.503.455</u>	<u>1.750.705</u>

Вкупниот износ на исправката на вредност за побарувања од домашни купувачи е МКД 1.133.490 илјади (2009: МКД 1.425.985 илјади). Од оваа вредност, МКД 1.125.017 илјади (2009: 1.380.783 илјади) се однесуваат на исправка според старосна структура на спомнатите побарувања, додека вредноста од МКД 1.007 илјади (2009: МКД 4.560 илјади) се побарувања од купувачи во стечај и ликвидација за кои има исправка за целата нивна вредност. Дополнително Друштвото има исправка на вредноста на индивидуална основа на одредена група клиенти во износ од МКД 7.466 илјади (2009: МКД 40.642 илјади).

Износот на исправка спореден со бруто вредноста на побарувањата од домашни купувачи главно е резултат на побарувања кои се доспеле повеќе од 360 дена. Вкупната вредност на побарувањата за кои е направена исправка за целата нивна вредност е МКД 923.264 илјади (2009: 1.174.233 илјади). Овие побарувања се главно од купувачи кои се исклучени во две насоки, купувачи кои се демонтрани, оптужени купувачи и купувачи кои веќе не ги користат услугите на Друштвото.

Објективната вредност на побарувања од купувачите и останати побарувања се како што следат подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Побарувања од купувачи-домашни-нето	1.556.647	1.475.912
Побарувања од купувачи-странски	39.057	35.440
Побарувања од поврзани страни	252.175	205.772
Заеми за вработени	123.035	121.924
Останати побарувања – нето	10.923	16.491
Финансиски средства	1.981.837	1.855.539
Аванси дадени на добавувачите	58.822	50.642
Претплати и пресметани приходи	54.620	50.284
	<u>2.095.279</u>	<u>1.956.465</u>

Движење на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања од домашни купувачи:

Во илјади денари	2010	2009
Исправка на вредност на 1 јануари	1.425.985	1.469.889
Расход во текот на годината	18.845	68.434
Отпис	(311.340)	(112.338)
Исправка на вредноста на 31 декември	<u>1.133.490</u>	<u>1.425.985</u>

Побарувањата за кои има исправка на вредност се опишуваат кога нема очекување за дополнителни приливи.

На 31 декември 2010 година побарувањата од странски купувачи во износ од МКД 27.009 илјади (2009: МКД 25.223 илјади) беа застарени, но за нив нема исправка. Ова се однесува на купувачи од странство пресметани на индивидуална база во согласност со минатото искуство на Друштвото и тековните очекувања. Анализата на овие застарени побарувања од странски купувачи е како што следи подолу:

Белешки кон финансиските извештаи

Во илјади денари	2010	2009
Помалку од 30 дена	3.299	6.100
Помеѓу 31 и 60 дена	624	905
Помеѓу 61 и 90 дена	426	8.638
Помеѓу 91 и 180 дена	7.565	460
Помеѓу 181 и 360 дена	7.448	1.279
Повеќе од 360 дена	7.647	7.841
	<u>27.009</u>	<u>25.223</u>

Нема други побарувања кои се застарени, а за кои нема исправка освен горе спомнатите.

Друштвото има побарувања од домашните купувачи со изменети договорни услови со сегашна вредност од МКД 33.437 илјади (2009: МКД 19.269 илјади). За сегашната вредност на заемите и побарувањата, кои инаку би биле застарени, а се со изменети услови, не е направена исправка на вредноста доколку наново договорените готовински текови се сметаат за сигурни.

Сегашната вредност на нетековни и други побарувања на Друштвото се изразени во следните валути:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	315.279	102.263
ЕУР	-	5.654
	<u>315.279</u>	<u>107.917</u>

Сегашната вредност на побарувања од купувачи и останати побарувања на Друштвото се изразени во следните валути:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	1.621.394	1.754.288
ЕУР	153.589	88.200
УСД	330	762
Останато	4.687	5.298
	<u>1.780.000</u>	<u>1.848.548</u>

Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите коишто не се застарени, ниту пак има исправка на вредноста за нив се проценети врз база на податоците од минатото за доцнење во плаќањето на купувачите.

Категориите за кредитниот квалитет на побарувањата од домашните купувачи коишто не се застарени, ниту пак им е извршена исправка на вредноста се како што следи подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Група 1	632.993	761.989
Група 2	110.937	259.796
Група 3	235.550	129.407
	<u>979.480</u>	<u>1.151.192</u>

Категориите за кредитниот квалитет на побарувањата од странските купувачи коишто не се застарени, ниту пак има исправка на вредноста за нив се како што следи подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Група 1	9.419	7.969
Група 2	2.629	2.248
	<u>12.048</u>	<u>10.217</u>

Група 1 - Корисници коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки пред истекот на рокот за плаќање.

Група 2 - Корисници коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки на денот на истекот на рокот за плаќање.

Белешки кон финансиските извештаи

Група 3 - Корисници коишто во просек вршат плаќање на нивните сметки по истекот на рокот за плаќање.

8. ОСТАНАТИ ДАНОЦИ

8.1. Побарување по останати даноци

Во илјади денари	2010	2009
Побарувања по ДДВ	30.872	5.227
Останати даночни побарувања	<u>27.061</u>	<u>3.071</u>
	<u>57.933</u>	<u>8.298</u>

8.2. Обврски по останати даноци

Во илјади денари	2010	2009
Обврски по ДДВ и останати даночни обврски	<u>11.303</u>	<u>41.271</u>
	<u>11.303</u>	<u>41.271</u>

9. ЗАЛИХИ

Во илјади денари	2010	2009
Материјали	130.410	73.919
Трговски стоки	87.681	68.890
Исправка на вредност на залихите до нето продажна вредност	<u>(4.429)</u>	<u>(7.894)</u>
	<u>213.662</u>	<u>134.915</u>

Движење на исправката на вредност на залихите до нето продажна вредност:

Во илјади денари	2010	2009
Состојба на 1 јануари	7.894	16.389
Трошок за годината	4.872	12.464
Отпис на залихи	<u>(8.337)</u>	<u>(20.959)</u>
Состојба на 31 декември	<u>4.429</u>	<u>7.894</u>

Намалувањето на вредноста на залихите вклучувајќи и отпишување, главно се однесува на застарените материјали.

10. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА

Нетековните средства наменети за продажба вклучуваат недвижности, постројки и опрема кои се неупотребливи во Друштвото и се идентификувани за продажба. Намерата на раководството е да ги продаде овие средства во рок од една година, со можност за пролонгирање зависно на околностите. Постои план за продажба на овие средства и раководството започна со активна продажба на пазарот по разумна цена.

Белешки кон финансиските извештаи

11. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2009	23.443	4.712.671	21.173.284	4.007.842	203.505	30.120.745
Зголемувања	-	31.143	790.629	250.702	708.340	1.780.814
Пренос од инвестиции во тек (види белешка 12)	-	298	65.930	65.826	(188.853)	(56.799)
Намалувања	-	(2.722)	(186.077)	(190.452)	-	(379.251)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(75.302)	-	(33.471)	-	(108.773)
На 31 декември 2009	<u>23.443</u>	<u>4.666.088</u>	<u>21.843.766</u>	<u>4.100.447</u>	<u>722.992</u>	<u>31.356.736</u>
Амортизација						
На 1 јануари 2009	-	1.618.909	17.753.642	3.321.647	-	22.694.198
Амортизација за годината	-	136.847	1.175.986	271.853	-	1.584.686
Намалувања	-	(703)	(181.351)	(165.864)	-	(347.918)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(34.491)	-	(33.302)	-	(67.793)
На 31 декември 2009	<u>-</u>	<u>1.720.562</u>	<u>18.748.277</u>	<u>3.394.334</u>	<u>-</u>	<u>23.863.173</u>
Сегашна вредност						
На 1 јануари 2009	<u>23.443</u>	<u>3.093.762</u>	<u>3.419.642</u>	<u>686.195</u>	<u>203.505</u>	<u>7.426.547</u>
На 31 декември 2009	<u>23.443</u>	<u>2.945.526</u>	<u>3.095.489</u>	<u>706.113</u>	<u>722.992</u>	<u>7.493.563</u>

Белешки кон финансиските извештаи

Во илјади денари	Земјиште	Згради	Телекому- никациска опрема	Останато	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2010	23.443	4.666.088	21.843.766	4.100.447	722.992	31.356.736
Зголемувања	-	37.001	1.085.436	226.602	707.692	2.056.731
Пренос од инвестиции во тек (види белешка 12)	-	2.427	409.034	125.913	(615.374)	(78.000)
Намалувања	-	(21.907)	(329.124)	(399.037)	(15.149)	(765.217)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(34.419)	-	-	-	(34.419)
Трансфер меѓу категории на средства(види белешка 12)	-	50.466	-	-	-	50.466
На 31 декември 2010	23.443	4.699.656	23.009.112	4.053.925	800.161	32.586.297
Амортизација						
На 1 јануари 2010	-	1.720.562	18.748.277	3.394.334	-	23.863.173
Амортизација за годината	-	152.975	1.213.956	294.693	-	1.661.624
Намалувања	-	(10.400)	(327.230)	(394.097)	-	(731.727)
Пренос во средства наменети за продажба	-	(32.604)	-	-	-	(32.604)
Трансфер меѓу категории на средства(види белешка 12)	-	31.743	-	-	-	31.743
На 31 декември 2010	-	1.862.276	19.635.003	3.294.930	-	24.792.209
Сегашна вредност						
На 1 јануари 2010	23.443	2.945.526	3.095.489	706.113	722.992	7.493.563
На 31 декември 2010	23.443	2.837.380	3.374.109	758.995	800.161	7.794.088

Трансферот помеѓу категориите на средствата нема влијание на трошокот за амортизација.

12. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади денари	Софтвер	Концесија	Останато	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2009	1.920.317	154.757	62.420	2.137.494
Зголемувања	102.159	-	3.425	105.584
Пренос од инвестициите во тек (види белешка 11)	46.469	-	10.330	56.799
На 31 декември 2009	2.068.945	154.757	76.175	2.299.877
Амортизација				
На 1 јануари 2009	1.378.584	154.757	44.718	1.578.059
Амортизација за годината	194.055	-	11.033	205.088
На 31 декември 2009	1.572.639	154.757	55.751	1.783.147
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2009	541.733	-	17.702	559.435
На 31 декември 2009	496.306	-	20.424	516.730

Белешки кон финансиските извештаи

Во илјади денари	Софтвер	Концесија	Останато	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2010	2.068.945	154.757	76.175	2.299.877
Зголемувања	124.981	-	6.444	131.425
Пренос од инвестициите во тек (види белешка 11)	78.000	-	-	78.000
Трансфер меѓу категории на средства(види белешка 11)	-	-	(50.466)	(50.466)
На 31 декември 2010	<u>2.271.926</u>	<u>154.757</u>	<u>32.153</u>	<u>2.458.836</u>
Амортизација				
На 1 јануари 2010	1.572.639	154.757	55.751	1.783.147
Амортизација за годината	194.016	-	7.509	201.525
Трансфер меѓу категории на средства(види белешка 11)	-	-	(31.743)	(31.743)
На 31 декември 2010	<u>1.766.655</u>	<u>154.757</u>	<u>31.517</u>	<u>1.952.929</u>
Сегашна вредност				
На 1 јануари 2010	496.306	-	20.424	516.730
На 31 декември 2010	<u>505.271</u>	<u>-</u>	<u>636</u>	<u>505.907</u>

Трансферот помеѓу категориите на средствата нема влијание на трошокот за амортизација.

13. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

Во илјади денари	2010	2009
Т- Мобиле Македонија АД Скопје	2.791.453	2.791.453
е - Македонија	6.138	6.138
	<u>2.797.591</u>	<u>2.797.591</u>

Подружниците на Друштвото и учеството во сопственоста се прикажани подолу:

	Земја каде е инкорпорирана	Учество во сопственост 2010	Учество во сопственост 2009
Т- Мобиле Македонија АД Скопје	Македонија	100	100
е-Македонија	Македонија	100	100

Во текот на 2004 година Друштвото ја оформи фондацијата е-Македонија чија главна цел е давање поддршка за развојот на информациона технологија во Република Македонија.

Белешки кон финансиските извештаи

14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИТЕ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Во илјади денари	2010	2009
Обврски кон добавувачите		
- Домашни	720.424	551.924
- Странски	155.756	175.340
Обврски кон поврзани страни	469.359	270.938
Обврски за социјално осигурување	8.458	1.353
Останати обврски	99.222	43.946
Финансиски обврски	1.453.219	1.043.501
Пресметани трошоци	787.992	833.414
Одложени приходи	54.677	58.769
Примени аванси	40.208	34.265
Останато	34.765	34.765
	<u>2.370.861</u>	<u>2.004.714</u>

Обврските кон поврзани страни претставуваат обврски кон Т-Мобиле Македонија АД Скопје, Групацијата Маѓар Телеком и Групацијата Дојче Телеком (види белешка 28).

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година, износот од МКД 41.271 илјади се исклучени од Обврски за социјално осигурување во овие финансиски извештаи и се рекласифицирани во Обврски за останати даноци (види белешка 8). Рекласификацијата нема никакво влијание на капиталот или нето-добивката.

Старосната анализа на обврските спрема домашни и странски добавувачи е како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
Помалку од 90 дена	796.487	683.038
Од 90 до 180 дена	42.610	10.826
Повеќе од 181 ден	37.083	33.400
	<u>876.180</u>	<u>727.264</u>

Табелата погоре не ја прикажува договорната доспеаност на обврските, туку старосната анализа каде што поголемиот дел од обврските се во рамките на 90 дена, којшто е регуларниот рок на Друштвото за плаќање на добавувачите.

Сегашната вредност на обврските се деноминирани по валути како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
МКД	1.787.011	1.287.197
ЕУР	464.429	665.015
УСД	101.967	39.359
Останато	17.454	13.143
	<u>2.370.861</u>	<u>2.004.714</u>

15. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ДРУГИ ОБВРСКИ И ПЛАЌАЊА

Во илјади денари	Правни спорови	Други	Вкупно
1 јануари 2010	626.666	230.894	857.560
Зголемувања	75.701	23.431	99.132
Ослободувања	(137.850)	(6.024)	(143.874)
Искористено во периодот	(3.704)	(227.972)	(231.676)
31 декември 2010	<u>560.813</u>	<u>20.329</u>	<u>581.142</u>

Белешки кон финансиските извештаи

Во илјади денари	Правни спорови	Надоместоци	Други	Вкупно
1 јануари 2009	742.247	153.720	9.795	905.762
Зголемувања	140.096	2.673	224.424	367.193
Ослободувања	(26.794)	(54.729)	(3.068)	(84.591)
Искористено во периодот	(228.883)	(101.664)	(257)	(330.804)
31 декември 2009	<u>626.666</u>	<u>-</u>	<u>230.894</u>	<u>857.560</u>

Анализа на вкупните резервирања:

Во илјади денари	2010	2009
Нетековни (правни спорови и друго)	520.389	311.767
Тековни	<u>60.753</u>	<u>545.793</u>
	<u>581.142</u>	<u>857.560</u>

Резервирањата за правни спорови главно се однесуваат за одредени правни и регулативни спорови покренати против Друштвото. Постојат бројни судски спорови за кои е направено резервирање, а кои на индивидуална основа не се материјални и не се обелоденети. За одредени правни спорови информациите кои се бараат според ИАС 37 не се обелоденети, доколку е заклучено дека обелоденувањето може значително штетно да влијае врз исходот на случајот..

Според соодветните правни совети, раководството не очекува дека резултатот од овие правни предмети ќе резултира во загуба значително поголема од износот наведен на 31 декември 2010 година.

Други, во најголем дел вклучува резервирања направени за законската обврска на Друштвото да исплати на две месечни просечни плати во Република Македонија на датумот на пензионирањето (види белешка 2.15.1) и резервирања за МТИР (види белешка 29). Резервирањето е признато спрема Трошоци за вработените во Билансот на сеопфатна добивка. Покрај тоа, како резултат на наодите од Истрагата, идентификуваното влијание е признаено во резервирања за други обврски и плаќања (види белешка 1.2)

16. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерскиот капитал се состои од следното:

Во илјади денари	2010	2009
Обични акции	9.583.878	9.583.878
Златна акција	<u>10</u>	<u>10</u>
	<u>9.583.888</u>	<u>9.583.888</u>

Акционерскиот капитал се состои од една златна акција со номинална вредност од МКД 9.733 и 95.838.780 обични акции со номинална вредност по МКД 100 за секоја акција.

Златната акција со номинална вредност од МКД 9.733 е во сопственост на Владата на Република Македонија. Согласно член 16 од Статутот на Друштвото сопственикот на златна акција има дополнителни права со кои се немаат стекнато сопствениците на обични акции. Имено, ниту едно решение или одлука на Собранието на акционерите поврзана со: создавање, распределба или издавање на акционерски капитал; здружување, спојување, одделување, консолидирање, трансформирање, реконструкција, престанок или ликвидација на Друштвото; менување на основните деловни активности на Друштвото; отуѓување или напуштање на основните деловни активности или на значајните средства на Друштвото; дополнување на Статутот на Друштвото на таков начин што се менуваат или поништуваат правата коишто произлегуваат од златната акција; или промена на називот на Друштвото; нема да биде полноважна доколку имателот на златната акција гласа против соодветното решение. Правата кои ги има имателот на златната акција се детално наведени во Статутот на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

На 31 декември 2010 година, обичните акции на Друштвото се во сопственост на:

Во илјади денари	2010	%
АД Каменимост Комуникации, во ликвидација	4.887.778	51,00
Влада на Република Македонија	3.336.497	34,81
Друштвото (сопствени акции)	958.388	10,00
Меѓународна финансиска корпорација (IFC)	179.698	1,88
Останати акционери	221.527	2,31
	<u>9.583.888</u>	<u>100,00</u>

16.1. Сопствени акции

Друштвото купи 9.583.878 сопствени акции, што претставува 10% од неговите акции, преку Македонската берза на хартии од вредност во јуни 2006 година. Вкупната сума платена за откуп на овие акции, без данок, изнесува МКД 3.843.505 илјади. Акциите се прикажани како откупени сопствени акции.

Како резултат на наодите на Истрагата, исплатите за еден консултантски договор беа депризнаени од Сопствени акции (види белешка 1.2.).

Износот на сопствените акции од МКД 3.738.358 илјади, (после депризнавањето), го намалува акционерскиот капитал на Друштвото. Друштвото има право дополнително повторно да ги издаде овие акции. Сите акции издадени од Друштвото се целосно платени.

17. ПРИХОДИ

Во илјади денари	2010	2009
Домашни фиксни телекомуникациони услуги		
Говорна услуга - малопродажна	3.401.760	4.367.895
Говорна услуга - големопродажна	1.925.104	1.318.046
Интернет	1.284.127	1.179.432
Пренос на податоци	1.036.971	961.035
Опрема	359.350	373.178
ТВ	298.534	224.613
Останати приходи	274.265	366.939
	<u>8.580.111</u>	<u>8.791.138</u>

18. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Во илјади денари	2010	2009
Плати	747.028	666.428
Придонеси на плати	242.725	230.637
Бонуси	152.974	120.709
Останати трошоци за вработените	92.753	113.954
	<u>1.235.480</u>	<u>1.131.728</u>

Останати трошоци за вработените ги вклучуваат додатокот за одмор, отпремнините за технолошки вишок за 15 вработени кои го напуштиле Друштвото во 2010 година (2009: 12 вработени) и други користи.

Во Бонусите исто така се вклучени трошоците за Среднорочниот план за стимулација (MTIP) на Маѓар Телеком АД (види белешка 29).

Белешки кон финансиските извештаи

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјади денари	2010	2009
Услуги	407.283	426.758
Набавна вредност на продадени стоки	405.602	469.063
Материјали и одржување	365.130	384.127
Подизведувачи	216.232	232.450
Маркетинг и донации	203.045	225.761
Енергија	180.222	152.651
Консултантски услуги	75.070	53.957
Такси, давачки и локални даноци	42.286	187.364
Закупнини	37.322	40.236
Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања	18.845	68.434
Осигурување	13.780	13.406
Исправката на вредноста на залихите до нето продажна вредност	4.872	12.464
Останато	106.468	121.430
	<u>2.076.157</u>	<u>2.388.101</u>

Услугите главно вклучуваат поштенски трошоци, трошоци за одржување на ИТ опрема останати услуги (како на пример услуги за чистење, обезбедување и услуги за мобилна телефонија).

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година, трошоците презентирани во 2009 година во Останато, во износ од МКД 71.194 илјади се исклучени од Останати оперативни трошоци во овие финансиски извештаи и се рекласификувани во Расходи од финансирање (види белешка 21). Рекласификацијата нема никакво влијание врз капиталот или нето-добивката.

20. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останати оперативни приходи претставуваат добивка од продажба на недвижности, постројки и опрема.

21. РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Во илјади денари	2010	2009
Расходи од камати	41.659	71.194
Банкарски услуги и останати провизии	26.083	18.112
Промена во објективната вредност на финансиските средства-загуби	646	3.133
Нето негативни курсни разлики	-	27.791
	<u>68.388</u>	<u>120.230</u>

Со цел да се одржи конзистентноста со презентацијата во тековната година, износот од МКД 71.194 илјади е исклучен од останати оперативни трошоци во овие финансиски извештаи и е рекласификуван во Расходи од финансирање (види белешка 19). Рекласификацијата нема никакво влијание врз капиталот или нето-добивката.

22. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Во илјади денари	2010	2009
Приходи од камати	270.891	301.939
Приходи од дивиденди	4.021.920	4.358.432
Нето позитивни курсни разлики	40.218	-
Промена во објективната вредност на финансиските средства-добивка	3.749	-
	<u>4.336.778</u>	<u>4.660.371</u>

Приходите од камати произлегуваат од финансиски средства класификувани како заеми и побарувања.

Белешки кон финансиските извештаи

Најголем дел од приходите од дивиденди во 2010 година е дивидендата примена од Т-Мобиле Македонија АД Скопје во износ од МКД 4.019.131 илјади (2009: 4.355.314 илјади).

23. ДАНОК ОД ДОБИВКА

Усогласување на ефективната даночна стапка:

Во илјади денари	2010		2009	
Добивка пред оданочување		5.969.884		6.501.352
Расходи непризнаени за даночни цели	1,0%	52.726	1,0%	64.679
Даночно ослободени приходи	(0,5%)	(30.321)	(0,5%)	(33.356)
	0,5%	22.405	0,5%	31.323

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година и во текот на 2010 година, Владата на Република Македонија вовеле неколку измени во Законот за данок на добивка. Според овие измени основица за пресметување на данокот на добивка се непризнаените трошоци направени во текот на фискалната година, додека данокот на добивка се плаќа во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда на странски правни лица, странски и домашни физички лица. Распределбата на дивиденда меѓу домашните компании е ослободена од данок. Исто така, данокот од добивка ќе се применува во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда. Последователно на тоа се додека добивката остане нераспределена нема да се применува данок од добивка (види белешка 2.17).

До сега даночните власти извршија целосна даночна ревизија на Друштвото за 2005 година и за претходните години. Исто така ревизија на персоналниот данок беше извршена од даночните власти за периодот од 1 јануари 2005 година до 31 март 2006 година. Во текот на 2010 година има спроведено ревизија од страна на Управата за јавни приходи, за данок на добивка за 2008 и 2009 година, задржан данок за 2007 и 2008 и ДДВ за 2009 година.

Даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат ревизија и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да се продолжи до 10 години. Раководството нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални обврски во контекст на горенаведеното освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

24. ДИВИДЕНДИ

Собранието на акционери на Друштвото на нивниот состанок одржан на 2 јули 2010 година ја усвои одлуката за исплата на дивиденда за 2009 година. Одлуката за исплата на дивидендата за 2009 година е во вредност од МКД 6.470.029 илјади. Дивидендата беше исплатена во јули 2010 година. До датумот на објавување на овие финансиски извештаи не се објавени дивиденди за 2010 година.

25. НАЕМИ И ОСТАНАТИ ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

25.1. Превземени обврски од оперативен наем – каде што Друштвото е наемател:

Превземените обврски од оперативен наем - каде што Друштвото е наемател главно се однесуваат на наем на деловен простор и останати телекомуникациски уреди.

Идните вкупни минимални плаќања за наем по основ на нераскинливи оперативни договори за наем се како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
Под 1 година	28.095	14.337
Помеѓу 1 и 5 години	37.341	36.464
Над 5 години	276	392
	65.712	51.193

Белешки кон финансиските извештаи

25.2. Превземени обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател:

Превземените обврски од оперативен наем - каде Друштвото е наемодавател главно се однесуваат на наеми за деловен простор.

Идните вкупни минимални побарувања за наем по основ на нераскинливи оперативни договори за наем се како што следи:

Во илјади денари	2010	2009
Под 1 година	554	581
Помеѓу 1 и 5 години	378	718
	<u>932</u>	<u>1.299</u>

25.3. Превземени обврски од капитални инвестиции

Вкупниот износ на договорени капитални инвестиции на 31 декември 2010 година изнесува МКД 244.821 илјади (2009: МКД 382.583 илјади).

26. ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБЕЛОДЕНУВАЊА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА

Друштвото ги класифицира мерењата по објективна вредност користејќи хиерархија на објективна вредност која ја одредува релевантноста на информациите коишто се користат во формирањето на објективната вредност. Во хиерархијата на објективна вредност постојат следните нивоа:

- а) котираны цени (неприлагодени) на активните пазари за идентични средства (Ниво 1);
- б) останати информации за средствата освен котираните цени вклучени во Ниво 1 коишто се достапни од извори надвор од Друштвото, директно или индиректно (Ниво 2); и
- в) информации за средства коишто не базираат на податоци од надворешни пазари (Ниво 3).

Хиерархиското ниво на објективната вредност во рамките на објективното мерење на вредноста е категоризирано во целост и утврдено врз основа на најниското ниво на информации кои што се релевантни за објективното мерење на вредностите во целост. Релевантноста на информациите е оценувана во однос објективното мерење на вредноста во целост.

Не постои трансфер на финансиските средства помеѓу Ниво 1 и Ниво 2.

26.1. Финансиски средства - Сегашна вредност и објективни вредности

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2009.

Средства Во илјади денари	Финансиски средства			Објективна вредност во добивката или загубата (Ниво 1)	Сегашна вредност	Објективна вредност
	Заеми и побарувања	Задржани до доспевање	Расположливи за продажба (Ниво 2)			
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	600.819	-	-	-	600.819	600.819
Депозити во банки	7.126.056	-	-	-	7.126.056	7.126.056
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.855.539	-	-	-	1.855.539	1.855.539
Финансиски средства расположливи за продажба	-	-	591	-	591	591
Финансиски средства по објективна вредност добивката или загубата	-	-	-	61.376	61.376	61.376

Белешки кон финансиските извештаи

Табелата подолу ја прикажува поделбата на финансиските средства на 31 декември 2010.

Средства Во илјади денари	Финансиски средства				Објективна вредност во добивката или загубата (Ниво 1)	Сегашна вредност	Објективна вредност
	Заеми и побарувања	Задржани до доспевање	Расположливи за продажба (Ниво 2)				
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	1.009.511	-	-	-		1.009.511	1.009.511
Депозити во банки	5.777.401	-	-	-		5.777.401	5.777.401
Побарувања од купувачи и останати побарувања	1.981.837	-	-	-		1.981.837	1.981.837
Финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата	-	-	-	65.125		65.125	65.125

Заемите и побарувањата се мерат по амортизирана вредност, додека средства коишто се расположливи за продажба и коишто се чуваат за тргување се мерат по објективна вредност.

Паричните средства и еквиваленти на паричните средства, побарувањата од купувачите и останатите тековни финансиски средства главно имаат краток рок на доспевање. Од овие причини нивната сегашна вредност на крајот на периодот на известување е приближна на нивната објективна вредност.

Финансиските средства расположливи за продажба претставуваат акции вреднувани по објективна вредност.

Финансиските средства кои се прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата вклучуваат вложувања во сопственички инструменти во вредност од МКД 65.125 илјади (2009: МКД 61.376 илјади) кои се пресметани брз основа на нивната пазарна вредност на Македонската берза на хартии од вредност. Промените на пазарните цени на другите финансиски средства прикажани по објективна вредност преку добивката или загубата се евидентирани во приходи од финансирање во добивката или загубата (види белешка 21 и 22). Набавната вредност на овие капитални инвестиции изнесува МКД 31.786 илјади (2009: МКД 31.786 илјади).

26.2. Останати обелоденувања во врска со финансиските инструменти

Друштвото е исто така изложено на ризик којшто произлегува од можно повлекување на гаранции во номинален износ од МКД 9.570 илјади на 31 декември 2010 (2009: МКД 13.966 илјади). Овие гаранции беа издадени од македонски банки на име на Македонски Телеком, или подружница, како гаранции за обезбедување на исполнувањето на одредени договорни обврски на Друштвото. Друштвото донесува одлуки врз основа на своите договорни обврски и очекувања и во иднина, затоа не се случило повлекување на гаранциите, и не се очекува да се случи ни во иднина.

Не постоае финансиски средства или обврски, кои беа рекласификувани во друга категорија на финансиски инструменти.

Не постојат финансиски средства кои се трансферирани на начин, на кој дел или сите финансиски средства не се квалификуваат за депризнавање.

27. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото има неизвесни обврски во однос на правни и регулаторни барања коишто произлегуваат од редовното работење. Раководството на Друштвото не предвидува дека ќе дојде до појава на материјални обврски од неизвесните обврски освен оние коишто се резервирани (види белешка 15).

Белешки кон финансиските извештаи

28. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Сите трансакции со поврзаните страни произлегуваат од тековното работење и нивната вредност материјално не се разликува од условите кои би преовладувале во пазарни услови.

Трансакциите со поврзани страни се состојат од обезбедување и добивање на телекомуникациски услуги и опрема, одобрување заеми и обезбедување на консултантски услуги за раководството. Износите на побарувањата и обврските се прикажани во соодветните белешки (види белешка 7 и 14).

Приходите и трошоците со поврзаните страни на Друштвото се следните:

Во илјади денари	2010		2009	
	Приходи	Трошоци	Приходи	Трошоци
T-Мобиле Македонија АД Скопје	694.405	1.064.570	664.929	970.903
Magyar Telekom Group				
Magyar Telekom Plc	23.579	66.107	30.877	111.634
Telemakedonija AD	248	-	251	-
IQSYS Magyar Telekom	-	11.282	-	11.868
Novatel	2.697	151	10.209	5.853
Crnogorski Telekom	12	-	-	-
Origo Zrt	-	469	-	-
Deutsche Telekom Group				
Deutsche Telekom AG	1.321.963	213.278	812.539	195.518
Hrvatski Telekom	21	-	250	2.224
Slovak Telekom	-	-	-	18
T-Systems	6.268	2.030	32.593	5.384
Cosmofon OTE	-	-	10.694	57.227
OTE Globe	18.847	16.047	16.662	6.508
Romtelekom	198	150	327	-
Detecon	-	21.111	-	612

Побарувањата и обврските со поврзаните страни на Друштвото се следните:

Во илјади денари	2010		2009	
	Побарувања	Обврски	Побарувања	Обврски
T-Мобиле Македонија АД Скопје	149.278	359.298	159.848	191.073
Magyar Telekom Group				
Magyar Telekom Plc	1.784	50.269	2.967	57.103
Telemakedonija AD	21	-	24	-
IQSYS Magyar Telekom	-	5.635	-	5.016
Novatel	367	1.553	311	672
Deutsche Telekom Group				
Deutsche Telekom AG	97.362	37.329	39.934	6.906
T-Systems	2.372	3.733	2.359	8.500
OTE Globe	925	-	-	1.056
Romtelekom	66	7.884	329	-
Detecon	-	3.658	-	612

Белешки кон финансиските извештаи

29. НАДОМЕСТОЦИ НА КЛУЧНОТО РАКОВОДСТВО

Вкупниот износ на надоместоци за клучното раководство во Друштвото, вклучувајќи ги поврзаните даноци и придонеси, се прикажани подолу:

Во илјади денари	2010	2009
Краткорочни бенефиции (вклучувајќи ги поврзаните даноци)	115.636	99.672
Законски придонеси за краткорочните бенефиции	6.185	5.599
Плаќања засновани на акции	1.591	2.689
	<u>123.412</u>	<u>107.960</u>

Надоместоците на членовите на Одборот на директори на Друштвото изнесуваат МКД 4.650 илјади (2009: МКД 6.120 илјади) и се вклучени во Краткорочни бенефиции.

Плаќањата засновани на акции претставуваат компензација за клучниот менаџмент од страна на Друштвото како дел од среднорочниот план за стимулација (МТИР) воведен од страна на Маѓар Телеком АД, додека целите кои треба да бидат исполнети се базираат на перформансите на акциите на Маѓар Телеком АД. Вклучени лица се врвниот и средниот менаџмент на Групацијата Маѓар Телеком.

МТИР е управуван од страна на Маѓар Телеком АД, додека компензацијата на клучниот менаџмент од Друштвото поврзана со МТИР паѓа на товар на Друштвото (за МТИР програмата која стартува 2008 и 2009) и е вклучена во Трошоци за вработените (Бонуси) спрема Други резервирања.(види белешка 15 и 18).

30. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Нема настани после денот на изготвување на извештајот на финансиската состојба кои ќе влијаат на добивката или загубата, извештајот на финансиската состојба или паричните текови за 2010 година.